



# СЛУЖБИ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ

1830

Službeni vjesnik SR  
Makedonije91001 Skopje  
1986 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 14

БЕЛГРАД

БРОЈ 61

ГОД. XLII

динари. – Гол за рекламации 10 дена. – Адреса: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

894.

Врз основа на член 19 точка 3 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист СФРЈ“, бр. 33/76, 72/81 и 71/85), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини на I седница, одржана на 19 јуни 1986 година, донесува

### СТАТУТ

#### НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

##### I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

###### Член 1

Со овој статут се утврдуваат организацијата и работењето на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фондот), делокругот, начинот на одлучување и одговорноста на органите на Фондот, донесувањето на Финансискиот план на Фондот и завршната сметка на Фондот, донесувањето на деловникот за работа на Собранието на Фондот, раководењето со работењето на Фондот, начинот на следење на користењето на средствата на Фондот и другите права и обврски на органите на Фондот што се од интерес за остварување на функциите на Фондот утврдени со закон.

###### Член 2

Фондот е посебна организација на федерацијата преку која се врши кредитирање и поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини од средствата што се обезбедуваат за таа намена и што заедно со средствата на тие републики и автономни покраини и со други средства се користат за нивниот побрз развој.

Фондот врши и други работи од интерес за остварувањето на политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, утврдени со Законот за Фондот и со други сојузни прописи.

###### Член 3

Фондот ја врши својата дејност во согласност со Уставот на СФРЈ, сојузните закони и другите сојузни прописи донесени врз основа на сојузните закони, како и со овој статут.

###### Член 4

Фондот е правно лице со права, обврски и одговорности што ги има врз основа на Уставот на СФРЈ, Законот за Фондот, другите сојузни прописи и овој статут.

Седиштето на Фондот е во Белград.

###### Член 5

Фондот има свој печат со тркалезна форма и пречник од 50 mm кој ги содржи називот и седиштето на Фондот, грбот на СФРЈ, како и другите елементи во согласност со Упатството за печатите, штембилите на сојузните органи

на управата, сојузните организации и другите сојузни органи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/73).

Покрај печатот од став 1 на овој член, Фондот има печат од помал обем, со елементите на печатот од став 1 на овој член, како и штембил и жиг со називот и седиштето на Фондот.

Директорот на Фондот, со посебно упатство, ги пропишува поблиску употребата и чувањето на печатот, штембилот и жиговите; а со решение го определува бројот на печатите и на работниците што ќе раководат со печатот.

###### Член 6

Работата на Фондот е јавна.

Органите на Фондот се должни својата работа да ја направат достапна за јавноста, информирајќи ја за работите што се од посебно значење за јавноста, во согласност со законот, на начинот утврден со овој статут.

Собранието на Фондот, во согласност со сојузниот закон и со другите сојузни прописи, определува кои акти и податоци претставуваат тајна или не можат да се објавуваат.

##### II. РАБОТЕЊЕ НА ФОНДОТ, НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

###### Член 7

Заради остварување на функциите утврдени со сојузниот закон, Фондот ги врши особено следните задачи и работи:

1. Се грижи за реализацијата на делот од средствата на Фондот што се формираат за здружување на труд и средства на организациите на здружен труд и води евиденција за тие средства;

2. Се грижи за приливот на средствата на Фондот што се формираат од задолжителен заем, води евиденција за наплатувањето на тие средства, и го анализира и презема мерки за нивно навремено остварување.

3. Ги распоредува средствата на Фондот што се формираат од задолжителниот заем на Фондот во вид на кредит на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во односите што се утврдени со сојузниот закон и води евиденција за распоредувањето на тие средства;

4. Се грижи за наплатувањето на ануитетите по кредитите што се дадени од средствата на Фондот и за враќањето на задолжителниот заем на уплатувачите и за тоа води соодветна евиденција;

5. Го следи, анализира и врши увид во наменското и ефикасното користење на средствата на Фондот од гледиште на остварувањето на целите и задачите на политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, утврдени во општествените планови на републиките, општествените планови на автономните покраини и во Општествениот план на Југославија;

6. Соработува со Стопанската комора на Југославија, стопанските комори на републиките и стопанските комори на автономните покраини во поттикнувањето, следењето и анализирањето на здружувањето на дел од средствата на Фондот меѓу организациите на здружен труд од развиените и стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и помеѓу самите стопански недоволно развиени републики и автономни покраини;

7. Го следи и анализира дејствувањето на мерките за поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

8. Врши работи за обезбедување и распоредување на правото на купување девизи за потребите на фондот во согласност потребите на фондот во согласност со сојузниот закон.

9. Врши и други задачи и работи значајни за ефикасното функционирање на Фондот утврдени со овој статут и со други сојузни прописи.

Фондот е должен за остварувањето на задачите и работите од став 1 на овој член да ги известува најмалку еднаш годишно Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини и Стопанската комора на Југославија.

#### Член 8

Во остварувањето на своите задачи и работи Фондот соработува со надлежните органи и организации на федерацијата, републиките и автономните покраини, со други општествено-политички заедници, со организациите на здружен труд и со другите самоуправни организации и заедници.

#### Член 9

Со програмата за работа на Фондот поблиску се утврдуваат задачите и работите на Фондот за секоја календарска година.

#### Член 10

Средствата на Фондот во периодот од 1986 до 1990 година се формираат по стапка од 1,56% од општествениот производ на општественото стопанство на Југославија, и тоа:

1) 60% - со здружување на труд и средства на организациите на здружен труд врз доходовни основи и врз основа на заедничките интереси, а за Социјалистичка Автономна Покраина Косово 50%;

2) 40% - од задолжителниот заем што го уплатуваат организациите на здружен труд кои вршат стопанска дејност (во натамошниот текст: организациите на здружен труд), а за Социјалистичка Автономна Покраина Косово - 50%;

Процентот од став 1 точка 1 на овој член може да се зголеми со договор на одделни републики односно автономни покраини, со тоа што процентот на задолжителниот заем од став 1 точка 2 на овој член да се намали за истиот износ.

#### Член 11

Средствата на Фондот што се формираат од задолжителниот заем а кои во вид на кредит им се даваат на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, се водат на сметката на Фондот кај Службата на општественото книговодство и претставуваат депозит на Фондот кај Народната банка на Југославија.

#### Член 12

Годишниот износ на средствата на Фондот за секоја република и автономна покраина го утврдува Собранието на Фондот, врз основа на официјалните податоци на Сојузниот завод за статистика за остварениот општествен производ на општественото стопанство на секоја република и автономна покраина искажани по принципот на чисти дејности.

Собранието на Фондот е должно да ја донесе одлуката од став 1 на овој член во рок од 30 дена од денот на приемот на податоците од Сојузниот завод за статистика.

#### Член 13

Висината на годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот од член 10 на овој статут ја утврдува Собранието на Фондот за секоја република односно автономна покраина посебно, со примена на стапката од член 10 на овој статут врз планираниот општествен производ на општественото стопанство на републиката односно на автономната покраина, по принципот на чисти дејности, во годината за која се утврдува аконтацијата.

Собранието на Фондот е должно аконтацијата на средствата на фондот за тековната година да ја утврди до 15 јануари во тековната година, врз основа на податоците

од републиките и покраинските завод за општествено планирање.

#### Член 14

Врз основа на евиденцијата на Службата на општественото книговодство Фондот го следи остварувањето на делот од средствата на Фондот што се формираат со здружувањето на труд и средства на организациите на здружен труд.

#### Член 15

За средствата на Фондот од задолжителниот заем што ги уплатуваат организациите на здружен труд кои вршат стопанска дејност, Фондот води евиденција за секој месец посебно.

Евиденцијата од став 1 на овој член се води на начинот кој со упатство ќе го утврди директорот на Фондот, согласно со законот и со прописите донесени врз основа на него.

#### Член 16

Врз основа на евиденцијата од чл. 14 и 15 на овој статут, директорот на Фондот во рок од пет дена од денот кога се стекнале условите предвидени со закон, му предлага на сојузниот секретар за финансии да преземе мерки за остварување на средствата на Фондот.

#### Член 17

Износот на трошоците на Службата на општествено-книговодство за работите во врска со наплатата на средствата на Фондот што се формираат од задолжителниот заем, како и водењето на евиденција за уплатите на средствата по склучените самоуправни спогодби за здружувањето на труд и средства на Фондот и за уплатите на средствата наменети за здружување, како и износот на трошоците на Народната банка на Југославија за работите во врска со издавање на обврзници и отплатување на задолжителниот заем се утврдува со договор меѓу Фондот и Службата на општественото книговодство односно Народната банка на Југославија.

#### Член 18

За користење на средствата на Фондот што се формираат од задолжителниот заем, а кои во вид на кредит им се даваат на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, се склучуваат договори за кредит меѓу Фондот и стопански недоволно развиените републики и САП Косово односно банките или други организации кои со свои прописи ќе ги определат стопански недоволно развиените републики односно САП Косово.

#### Член 19

Средствата на фондот се користат врз основа на финансијскиот план на Фондот.

Финансискиот план на Фондот се донесува за периодот за кој се донесува и општествениот план на Југославија.

Во рамките на финансијскиот план на Фондот од став 2 на овој член се донесуваат годишни финансијски планови на Фондот.

#### Член 20

Финансискиот план на Фондот ги содржи:

- 1) височината на средствата на Фондот;
- 2) распоредот на средствата на Фондот на одделни стопански недоволно развиени републики и САП Косово;
- 3) условите под кои од средствата на Фондот им се даваат кредити на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;
- 4) височината на средствата потребни за работење на Фондот и за Работната заедница на Фондот;
- 5) височината на средствата потребни за изготвување на студии.

Височината на средствата од став 1 точ. 4 и 5 на овој член ја обезбедуваат овластените банки од стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, сразмерно со учеството во одобрените кредити од средствата на Фондот.

### III. ОРГАНИ НА ФОНДОТ, НАЧИН НА ОДЛУЧУВАЊЕ И ОДГОВОРНОСТ

#### Член 21

Органи на Фондот се Собранието на Фондот, како највисок орган на управувањето со Фондот и директорот на Фондот.

#### Член 22

Органите на Фондот ја вршат својата функција врз основа и во рамките на Уставот на СФРЈ, на законот и на овој статут.

#### I. Собранието на Фондот

#### Член 23

Собранието на Фондот има 25 делегати.

Во Собранието на Фондот се делегираат по еден претставник од републиките и автономните покраини, по двајца претставника од стопанските комори на републиките и автономните покраини и еден претставник од Стопанската комора на Југославија.

#### Член 24

Мандатот на делегатите на Собранието на фондот трае четири години.

Делегатот кој е именуван на местото на делегат кому мандатот му престанал пред истекот на четиригодишниот период, мандатот му трае колку и на делегатите на тоа свикување.

#### Член 25

Собранието на Фондот, ги врши следните задачи и работи:

- 1) избира претседател и заменик на претседателот на Собранието на Фондот;
- 2) донесува програма за работа на Фондот;
- 3) донесува статут на Фондот кој го потврдува Собранието на СФРЈ;
- 4) донесува одлука за годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот и за височината на конечниот годишен износ на средствата на Фондот за секоја република и автономна покраина;
- 5) им предлага на надлежните органи преземање на мерки со кои се придонесува за остварување на политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;
- 6) презема мерки за остварување на финансискиот план на Фондот, ги разгледува и усвојува извештаите и анализите за приливот на средствата од задолжителниот заем, за здружување на дел од средствата на Фондот и за извршување на финансискиот план на Фондот;
- 7) ја донесува завршната сметка на Фондот што ја потврдува Собранието на СФРЈ;
- 8) го утврдува извештајот за остварување на задачите и работите на Фондот и за работењето на Фондот;
- 9) соработува со Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките, извршните совети на собранијата на автономните покраини и со Стопанската комора на Југославија за прашањата од интерес за остварување на задачите на Фондот;
- 10) ја утврдува програмата за работа и височината на средствата за работа на органите на Фондот и на Работната заедница на Фондот, како и височината на средствата за услуги на други организации и служби што во рамките на програмите ги вршат за потребите на Фондот, ја утврдува височината на средствата потребни за изготвување на студии, врши увид во работата на Работната заедница на Фондот и ги разгледува и одобрува извештаите за работата и за користењето на средствата на Фондот определени за покривање на наведените трошоци;
- 11) го усвојува финансискиот план на Фондот и годишниот финансиски план на Фондот;
- 12) ги назначува и разрешува раководните работници на Фондот;
- 13) ги определува личните доходи на директорот и на раководните работници на Фондот;
- 14) донесува одлука за прифаќање на Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на Фондот и на Работната заедница на Фондот, на Деловни-

кот за работата на Собранието на Фондот, на Правилникот за деловната тајна, народната одбрана и за општествената самозаштита и други акти на Фондот во согласност со законот;

15) дава согласност на актите што ги донесува директорот на Фондот доколку е тоа предвидено со законот или со овој статут.

Собранието на Фондот врши други работи, во согласност со законот и со овој статут.

#### Член 26

Собранието на Фондот со своја одлука го утврдува начинот на остварување на увид во наменското и ефикасното користење на средствата на Фондот.

Со одлуката од став 1 на овој член се утврдува особено:

- што се подразбира под наменско и ефикасно користење на средствата на Фондот,
- начинот на следење и информирање за наменското и ефикасното користење на средствата на Фондот,
- начинот на вршење непосреден увид во наменското и ефикасното користење на средствата на Фондот,
- други прашања од значење за остварувањето на увид во наменското и ефикасното користење на средствата на Фондот.

#### Член 27

Делегатите на Собранието на Фондот ја остваруваат функцијата на управување со работите на Фондот на седниците на Собранието на Фондот и на неговите работни тела.

#### Член 28

Во работата на Собранието на Фондот делегатите своите права и должности ги остваруваат во согласност со одредбите на Уставот на СФРЈ, на Законот и на овој статут.

Делегатите во Собранието на Фондот имаат права и должности: да присуствуваат на седниците и да учествуваат во работата на Собранието на Фондот; да поднесуваат предлози за донесување на одлуки и други акти во Собранието на Фондот; да даваат амандмани врз предлозите на актите што ги донесува Собранието на Фондот; да поставуваат делегатски прашања и да добиваат одговори на нив; да ги извршуваат задачите што ќе им ги довери Собранието на Фондот и да учествуваат во другите активности на Собранието и на неговите работни тела.

Во остварувањето на своите права и во вршењето на своите должности делегатите имаат право да бараат стручна помош од Работната заедница на Фондот.

Начинот на остварување на правата и должностите на делегатите на Собранието на Фондот поблиску се утврдуваат со Деловникот за работа на Собранието на Фондот.

#### Член 29

За донесувањето на одлуки на седницата на Собранието на Фондот е потребен кворум.

Кворум постои ако на седницата на Собранието на Фондот присуствуваат мнозинство делегати со тоа што на седницата да има претставник од секоја република и автономна покраина.

#### Член 30

Собранието на Фондот одлучува со мнозинството на гласови на присутните делегати.

#### Член 31

За прашањата со кои се одлучува врз основа на согласноста на сите делегации на републиките и автономните покраини, одлука е донесена ако за неа се изјаснат делегациите од сите републики и автономни покраини.

На начинот од став 1 на овој член Собранието на Фондот одлучува за:

- 1) утврдување на годишниот износ на средствата на Фондот;
- 2) утврдување на височината на годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот;
- 3) донесување на финансискиот план на Фондот;
- 4) донесување на завршна сметка на Фондот;
- 5) донесување на статут на Фондот;

6) донесување на заклучоци за поведување иницијатива за измени и дополненија на законите од областа на поттикнувањето на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини;

7) донесување на деловник за работа на Собранието на Фондот;

8) назначување и разрешување на раководните работници на Фондот.

#### Член 32

Собранието на Фондот има претседател и заменик на претседателот што се избираат од редот на делегатите во Собранието на Фондот.

Претседателот и заменикот се избираат на две години и не можат да бидат повторно избрани на иста функција.

Во истиот мандатен период претседателот на Собранието на Фондот и директорот на Фондот не можат да бидат од иста република односно автономна покраина.

Редоследот на изборот на претседателот и на заменик-претседателот по републики и автономни покраини го утврдува Собранието на Фондот на почетокот на мандатниот период.

#### Член 33

Претседателот на Собранието на Фондот:

1) се грижи за организирање на работата на Собранието на Фондот;

2) свикнува седници, предлага дневен ред за седници и им претседава на седниците на Собранието на Фондот;

3) ги потпишува одлуките и други акти донесени на седниците на Собранието на Фондот;

4) ја координира работата на органите на Фондот;

5) се грижи за соработката на Собранието на Фондот со Собранието на СФРЈ, Сојузниот извршен совет, извршните совети на републиките и автономните покраини, Стопанската комора на Југославија и со стопанските комори на републиките и автономните покраини.

За својата работа претседателот е одговорен пред Собранието на Фондот.

#### Член 34

Собранието на Фондот донесува деловник за работата на Собранието на Фондот со кој поблиску се уредуваат:

1) начинот на свикнување на Собранието на Фондот;

2) работата на Собранието и на неговите работни тела;

3) начинот на остварување на правата и должностите на делегатите;

4) постапката за донесување на акти;

5) и другите прашања што се од значење за работата на Собранието на Фондот и на неговите работни тела.

#### Член 35

Собранието на Фондот може да формира од редот на делегатите на Собранието на Фондот, по потреба, постојани и повремени работни тела.

Делокругот на работата, составот и бројот на членовите на работните тела Собранието на Фондот ги определува со одлука за нивното основање.

#### 2. Директор на Фондот

#### Член 36

Директорот на Фондот раководи со работењето на Фондот во согласност со одредбите на сојузниот закон, со одредбите на овој статут и со актите што ги донесува Собранието на Фондот.

#### Член 37

Директорот на Фондот го назначува и разрешува од должноста Сојузниот извршен совет.

Директор на Фондот за својата работа одговара пред Собранието на Фондот и пред Сојузниот извршен совет.

#### Член 38

Директорот на Фондот е одговорен за законитата, правилната, навремената работа на Фондот и за извршувањето на задачите и работите од делокругот на Фондот.

Директорот на Фондот подготвува предлози на акти што ги донесува Собранието на Фондот и ги извршува заклучоците на Собранието на Фондот.

Директорот на Фондот може да го запре извршувањето на заклучоците на Собранието на Фондот за распределба и користење на средствата на Фондот, ако оцени дека заклучоците не се во согласност со закон, и е должен за тоа да го извести Собранието на Фондот.

Ако Собранието на Фондот остане при своето барање, директорот на Фондот е должен за тоа да го извести Сојузниот извршен совет. До одлуката на Сојузниот извршен совет наведениот заклучок на Собранието на Фондот нема да се изврши.

#### Член 39

Директорот на Фондот ги има правата и должностите на функционер утврдени со Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузниот органи на управата во поглед на: засновањето на работниот однос, дисциплинската и материјалната одговорност, распоредот за користење на годишниот одмор, одобрувањето на отсуство и престанувањето на работниот однос.

#### Член 40

Директорот на Фондот го претставува и застапува Фондот во сите односи со сојузните и републичките односи покраинските органи и со организации и трети лица.

Правото на застапување од став 1 на овој член директорот на Фондот може да го пренесе и на раководните работници.

Директорот на Фондот може да ги овласти работниците на Работната заедница или други лица да го застапуваат Фондот во заштитата на неговите имотни или други интереси.

Овластувањето од став 3 на овој член се дава во писмена форма и може да биде генерално или поединечно.

#### Член 41

Директорот на Фондот ги врши следните работи:

1) склучува договори за кредит, во согласност со Финансискиот план на Фондот и со заклучоците на Собранието;

2) склучува и други договори во врска со работењето на Фондот;

3) се грижи за извршувањето на договорите што ги склучува во името на Фондот;

4) се грижи за извршување на Финансискиот план на Фондот, програмата за работа и другите акти и одлуки на органите на Фондот;

5) се грижи за подготвувањето на материјали за Собранието на Фондот;

6) обезбедува услови за работа на Собранието на Фондот;

7) му дава предлози на Собранието на Фондот за донесување на поединечни заклучоци, одлуки, насоки и препораки во врска со работата на Фондот;

8) се грижи за информирањето во врска со извршувањето на функциите на Фондот;

9) соработува со надлежните органи на Федерацијата, републиките и автономните покраини по прашањата од интерес за остварувањето на функциите на Фондот;

10) врши и други работи и задачи во согласност со Законот за Фондот и со другите прописи донесени врз основа на тој закон.

#### IV. НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

#### Член 42

Во областа на народната одбрана и општествената самозаштита Фондот ги врши задачите и работите предвидени со Законот за народна одбрана и со другите сојузни закони и сојузни прописи.

Директорот на Фондот раководи со одбранбените подготовки врзани за остварувањето на задачите и работите на Фондот во посебни услови.

#### Член 43

Со општиот акт за организацијата и спроведувањето на подготовките за одбрана и општествена самозаштита

на Фондот се уредуваат правата и должностите на Фондот во областа на подготовките за народна одбрана, правата, должностите и одговорностите на органите на Фондот и на поединци, видот и карактерот на податоците од областа на народната одбрана, како и начинот на чување и заштита на таквите податоци.

## V. ЈАВНОСТ НА РАБОТАТА И ИНФОРМИРАЊЕ

### Член 44

Јавност на работата на органите на Фондот се обезбедува:

1) со објавување на одлуките, заклучоците и другите акти што ги донесува Собранието на Фондот во „Службен лист на СФРЈ“, и во другите средства за јавно информирање;

2) со издавање на информативно гласило;

3) со објавување на одлуки, заклучоци и други акти во информативното гласило што ги донесува Собранието на Фондот, а кои не се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, како и на општи акти што ги донесува директорот на Фондот;

4) со доставување нацрти и предлози на одлуки и други акти и материјали пред нивното усвојување до заинтересираните органи на општествено-политичките заедници, стопанските комори, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, заради консултирање и давање забелешки и предлози;

5) со соработка со печатот и со другите средства за јавно информирање.

### Член 45

Фондот издава информативно гласило под називот: „Актуелни информации“.

Поблиската содржина на информативното гласило од став 1 на овој член се определува со одлука на Собранието на Фондот.

### Член 46

Информативното гласило од член 45 на овој статут го уредува Редакциски одбор.

Составот и бројот на членовите на Редакцискиот одбор го определува и именување на членови на Редакцискиот одбор и на главен уредник врши Собранието на Фондот.

### Член 47

Средствата за финансирање на информативното гласило се утврдуваат со годишниот финансиски план на Фондот.

### Член 48

Редакцискиот одбор за својата работа поднесува извештај до Собранието на Фондот најмалку еднаш годишно.

## VI. ДЕЛОВНА ТАЈНА

### Член 49

Со општ што го донесува Собранието на Фондот се утврдува видот на податоците што се сметаат како тајни податоци, видот и степенот на тајноста на тие податоци и се определуваат мерките и постапката за нивна заштита.

### Член 50

Деловната тајна се должи да ја чуваат членовите на органите на Фондот, работниците на Работната заедница на Фондот, како и други лица на кои по основ на работата во работните тела на органите на Фондот им се достапни податоците што се сметаат како деловна тајна.

Обврската за чување на деловната тајна трае и по престанувањето на функцијата во органите на Фондот односно по престанувањето на работниот однос на работник во Работната заедница на Фондот.

## VII. АКТИ НА ФОНДОТ

### Член 51

Во извршувањето на задачите и работите утврдени со сојузни закони и со овој статут, Собранието на Фондот ги

донесува следните акти: одлуки, правилници, деловници и решенија.

Актите од став 1 на овој член се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, ако тоа го одлучи Собранието.

### Член 52

За спроведување и извршување на задачите и работите од својата надлежност директорот на Фондот ги донесува следните акти: правилници, упатства и решенија.

Актите од став 1 на овој член не се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“.

## VIII. РАБОТНА ЗАЕДНИЦА НА ФОНДОТ

### Член 53

Стручните и административните работи на Фондот ги врши Работната заедница на Фондот.

Организацијата и начинот на работа на Работната заедница на Фондот се утврдуваат така што да се овозможи ефикасно, економично и рационално вршење на задачите и работите, полна иницијатива, вработеност, координација и соработка на организационите единици, одговорност за работа, како и остварување на правата на работниците на самоуправање и на личен доход според трудот и резултатите од трудот.

### Член 54

Со работата на Работната заедница раководи директорот на Фондот.

Во раководењето со работната заедница на Фондот директорот на Фондот ги има правата и должностите утврдени со Законот за основите на ситемот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

### Член 55

На директорот на Фондот во вршењето на неговите задачи утврдени со закон му помагаат помошниците на директорот.

### Член 56

Помошниците на директорот ги назначува и разрешува од должност Собранието на Фондот.

Мандатот на помошниците на директорот трае четири години.

### Член 57

Средствата за работење на Фондот и Работната заедница на Фондот ги сочинуваат:

- 1) средствата од кои работниците на Работната заедница на Фондот стекнуваат доход од Работната заедница,
- 2) средствата за материјални трошоци,
- 3) средствата за посебни намени,
- 4) средствата за опрема.

### Член 58

Со средствата за материјални трошоци се врши плаќање на трошоците што ќе настанат со потрошувачка на материјали или со користење на услуги во врска со работењето на Фондот и на органите на Фондот, како и на надоместите на работниците на Работната заедница во врска со нивната работа.

Средства од кои работниците на Работната заедница на Фондот го стекнуваат доходот на Работната заедница на Фондот се средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка.

Средствата за посебни намени служат за намиравање на определени потреби и за извршување на посебни задачи што се врзани за дејноста на Фондот, нестопанските инвестиции; личниот доход и другите надомести на директорот на Фондот; надоместите по договори со истражувачките и други организации и со поединци; надоместите за испратнина на работниците на кои им престанува работниот однос поради заминување во пензија; надоместите што им се исплатуваат на работниците врз основа на решение на директорот на Фондот; надоместите за дополнително стручно образование; во согласност со посебни програми за образование и за намени што се финансираат од други средства.

Средствата за опрема ги сочинуваат подвижните предмети неопходни за работа на Работната заедница и на

органите на Фондот и паричните средства за набавка на опрема.

#### Член 59

Височината на средствата потребни за работење на Фондот, на органите на Фондот и на Работната заедница на Фондот се утврдува со финансискиот план, во согласност со програмата за работа на Фондот од член 9 на овој статут.

#### Член 60

Непотрошените средства за материјални трошоци на Фондот (трошоци за потрошен материјал, патни трошоци и дневници на работниците, ПТТ трошоци, трошоци за ситен инвентар и други трошоци) до кои дошло со залагање на работниците, со заштеда или на друг начин, можат во целост или делумно да се пренесат во доходот на Работната заедница на Фондот.

Одлуката за пренос во смисла на став 1 од овој член ја донесува Собранието на Фондот.

#### Член 61

За вршење на работите од делокругот на Работната заедница на Фондот се формираат организациони единици.

Задачите и работите се групираат во организациони единици според нивниот вид, степен на сложеност, обем, одговорност и според другите услови потребни за успешна работа.

#### Член 62

Раководни работници во работната заедница во Фондот се:

1. помошниците на директорот;
2. специјален советник;
3. директорите на сектори.

Раководните работници ги назначува и разрешува од должност Собранието на Фондот, на предлог од директорот на Фондот при претходно прибавено мислење од надлежните органи во републиката односно во автономната покраина. Овие работници можат под исти услови да бидат повторно назначени.

Собранието на Фондот го определува начинот на остварување на застапеноста на кадрите од републиките и автономните покраини за раководни работници.

Раководните работници за својата работа одговараат пред директорот на Фондот и Собранието на Фондот.

#### Член 63

Општите акти за организацијата и работата на Работната заедница на Фондот и општиот акт за систематизацијата на задачите и работите во Работната заедница на Фондот, мораат да бидат во согласност со делокругот на Фондот и со работите, надлежностите и делокругот на Работната заедница на Фондот.

Актите од став 1 на овој член ги донесува директорот на Фондот, во согласност со Собранието на Фондот, по прибавено мислење од Работната заедница на Фондот.

#### Член 64

Задачите и работите утврдени со општиот акт за систематизацијата се основ за именување односно назначување на раководните работници во Работната заедница на Фондот; за прием на работници на работа и за распоредување на задачите и работите; за насочување на кадровската политика и за стручно оспособување и усовршување на работниците.

Раководните работници определени со општиот акт за систематизацијата на задачите и работите се назначуваат на време од четири години и можат да бидат повторно назначени на иста должност.

#### Член 65

За прашањата по кои не дошло до согласност помеѓу директорот и Работната заедница, одлука донесува Собранието на Фондот.

#### Член 66

Работниците во Работната заедница на Фондот ги остваруваат самоуправните права, сообразно со одредбите

на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

Сите работници на Работната заедница на Фондот се членови на Работната заедница.

Со Статутот на Работната заедница се утврдува постапката, начинот и условите за остварување на правата од став 1 на овој член.

#### Член 67

Директорот на Фондот ги остварува самоуправните права, обврските и одговорностите во Работната заедница на Фондот.

#### Член 68

Работниците на Работната заедница на Фондот стекнуваат доход од средствата што се обезбедуваат со финансискиот план на Фондот.

Височината на средствата од став 1 на овој член се обезбедува во согласност со Самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на Фондот.

### IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 69

Актите на Фондот што не се во согласност со одредбите на овој статут мораат да се усогласат со неговите одредби во рок од шест месеци од денот на донесувањето на овој статут.

#### Член 70

Со денот на влегувањето во сила на овој статут престанува да важи Статутот на Фондот што е објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/77, како и неговите измени и дополненија што се објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/80 и 6/83).

#### Член 71

Овој статут се смета донесен кога ќе го потврди Собранието на СФРЈ.

#### Член 72

Овој статут влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

02 Број: 384/4-86  
19 јуни 1986 година  
Белград

**Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини**

Претседател на  
Собранието на Фондот,  
Горѓе Јанковиќ, с. р.

### 895.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 24 став 2 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 2 октомври 1986 година, донесе

### ОДЛУКА

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ**

Се потврдува Статутот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што го

донесе Собранието на Фондот со својата одлука 02 бр. 384/4-86 од 19 јуни 1986 година.

### Собрание на СФРЈ

АС бр. 80  
2 октомври 1986 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Иво Врандечкиќ, с. р.

Претседател  
на Соборот на републиките  
и покраините,  
д-р Миленко Бојаниќ, с. р.

896.

Врз основа на чл. 21 и 123 Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85 и 38/86) по прибавеното мислење од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СТОКИТЕ НА ФОРМИ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ

1. Во Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот во Списокот на стоките со форми на извозот и увозот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/85, 11/86, 23/86 и 28/86) се вршат следните измени, и тоа:

- 1) во тар. број 02.01/36-1 и 36-2 во колоната 6 кратенките „Кк” се заменуваат со кратенките „ЛБО”;
- 2) во тар. број 03.01/26 во колоната 6 кратенката „ЛБО” се заменува со кратенката „ЛБОС”;
- 3) во тар. број 04.02/1 во колоната 6 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБО”;
- 4) во тар. број 05.04/1а-2 до 1а-4 во колоната 6 кратенките „ЛБОС” се заменуваат со кратенките „ЛБО”;
- 5) во тар. број 05.08/1 и 2 во колоната 5 кратенките „Кк” се заменуваат со кратенките „ЛБ”;
- 6) во тар. број 05.15/1 во колоната 5 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 7) во тар. број 06.02/1а до 1г и 2а и 2б во колоната 6 кратенките „Кк” се заменуваат со кратенките „Кв”;
- 8) во тар. број 08.10/2а до 2г во колоната 6 кратенките „Кк” се заменуваат со кратенките „ЛБО”;
- 9) во тар. број 08.11/4 во колоната 6 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБОС”;
- 10) во тар. број 08.11/5 и 6 во колоната 6 кратенките „ЛБО” се заменуваат со кратенките „ЛБОС”;
- 11) во тар. број 10.02/2 во колоната 5 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 12) во тар. број 10.03/1, 3 и 4 во колоната 5 кратенките „Кк” се заменуваат со кратенките „ЛБ”;
- 13) во тар. број 10.04/2 во колоната 5 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 14) во тар. број 10.05/2д во колоната 5 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 15) во тар. број 23.07/1, 2а, 2б-1, 2б-2, 3 и 4 во колоната 5 кратенките „Кк” се заменуваат со кратенките „ЛБ”;
- 16) во тар. број 26.01/4 во колоната 5 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 17) во тар. број 26.01/9 во колоната 6 кратенката „ЛБО” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 18) во тар. број 26.01/10б и 15б во колоната 6 кратенките „Кк” се заменуваат со кратенките „ЛБО”;
- 19) во тар. број 26.01/11а во колоната 6 кратенката „Кк С” се заменува со кратенката „ЛБС”;
- 20) во тар. број 26.01/11б и 13а во колоната 6 кратенките „Кк” се заменуваат со кратенките „ЛБ”;
- 21) во тар. број 27.01/2а во колоната 6 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБС”;
- 22) во тар. број 27.10/8г, е и ж во колоната 5 кратенките „Кк” се заменуваат со кратенките „ЛБ”;
- 23) во тар. број 28.08/2 во колоната 6 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБО”;
- 24) во тар. број 28.30/1в во колоната 5 кратенката „Кк” се заменуваат со кратенките „ЛБ”;
- 25) во тар. број 28.38/1 во колоната 5 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБ”;

- 26) во тар. број 28.40/3в-1 во колоната 5 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 27) во тар. број 28.42/1 во колоната 5 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 28) во тар. број 28.46/2а во колоната 5 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 29) во тар. број 28.56/1 во колоната 6 кратенката „ЛБО” се заменува со кратенката „Кк”;
- 30) во тар. број 29.02/1 во колоната 6 кратенката „ЛБО” се заменува со кратенката „Кк”;
- 31) во тар. број 29.02/4в во колоната 5 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 32) во тар. број 29.03/16-1 во колоната 5 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 33) во тар. број 29.14/1 во колоната 5 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 34) во тар. број 31.03/2а и б во колоната 5 кратенките „Кк” се заменува со кратенките „ЛБ”;
- 35) во тар. број 38.11/2б, 2в, 3б, 3в, 4б и 4в во колоната 5 кратенките „Кк” се заменуваат со кратенките „ЛБ”;
- 36) во тар. број 39.04/3а во колоната 6 кратенката „ЛБО” се заменува со кратенката „Кк”;
- 37) во тар. број 40.01/1 и 2 во колоната 6 кратенките „ККС” се заменуваат со кратенките „ЛБС”;
- 38) во тар. број 41.05/1а-1 и 1а-2 во колоната 5 кратенките „ЛБ” се заменуваат со кратенките „Кк”;
- 39) во тар. број 45.01/1 до 3, 45.02/1 до 3, 45.03/1 до 5 и 45.04/1 и 2 во колоната 6 кратенките „ЛБОС” се заменуваат со кратенките „ЛБО”;
- 40) во тар. број 48.07/1а, 1б, 2а, 2б и 4а-1 во колоната 6 кратенките „Кк” се заменуваат со кратенките „ЛБО”;
- 41) во тар. број 54.01/2 и 3 во колоната 6 кратенките „ЛБО” се заменуваат со кратенките „Кк”;
- 42) во тар. број 57.01/1 до 3 во колоната 6 кратенките „ЛБО” се заменуваат со кратенките „Кк”;
- 43) во тар. број 70.10/1а, 1б, 1в, 1г, 2 и 3 во колоната 6 кратенките „ЛБО” се заменуваат со кратенките „Кк”;
- 44) во тар. број 74.03/16-1, 16-2, 16-3, 26-1, 26-2, 26-3, 3а, 3б-1, 3б-2, 3б-3, 4б-1, 4б-2, 4б-3, 74.04, 74.05, 74.06, 74.07, 74.08 и 74.10 во колоната 6 кратенките „ЛБО” се заменуваат со кратенките „ЛБОС”;
- 45) во тар. број 75.05 во колоната 6 кратенката „ЛБО” се заменува со кратенката „Кк”;
- 46) во тар. број 76.01/2д-1 и 2д-2 во колоната 5 кратенките „ЛБ” се заменуваат со кратенките „Кк”, а во колоната 6 кратенките „ЛБОС” – со кратенките „ЛБО”;
- 47) во тар. број 81.01/1 и 2 во колоната 6 кратенките „ЛБО” се заменуваат со кратенките „ЛБ”;
- 48) во тар. број 84.23/4д во колоната 6 кратенката „ЛБО” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 49) во тар. број 84.52/1б, 1в, 2, 3 и 4 во колоната 6 кратенките „Кв” се заменуваат со кратенките „ЛБО”;
- 50) во тар. број 84.53/1 и 4 во колоната 6 кратенките „Кв” се заменуваат со кратенките „ЛБО”;
- 51) во тар. број 84.59/8б во колоната 6 кратенката „ЛБ” се заменува со кратенката „Кв”;
- 52) во тар. број 85.13/16-1 во колоната 6 кратенката „Кв” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 53) во тар. број 85.23 во колоната 6 кратенката „ЛБО” се заменува со кратенката „ЛБОС”;
- 54) во тар. број 86.02/3 во колоната 6 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБО”;
- 55) во тар. број 86.03/4а и б во колоната 6 кратенките „Кк” се заменуваат со кратенките „ЛБ”;
- 56) во тар. број 86.04/5 во колоната 6 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 57) во тар. број 86.05/1г, 1д, 3а и 3б во колоната 6 кратенките „Кк” се заменуваат со кратенките „ЛБ”;
- 58) во тар. број 86.06/1, 2, 3, 5 и 6 во колоната 6 кратенките „Кк” се заменуваат со кратенките „ЛБО”;
- 59) во тар. број 86.07/2 во колоната 6 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБО”;
- 60) во тар. број 86.08/4 во колоната 6 кратенката „Кк” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 61) во тар. број 88.01 во колоната 6 кратенката „Д” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 62) во тар. број 89.01/2а во колоната 6 кратенката „Д” се заменува со кратенката „ЛБ”;
- 63) во тар. број 98.03/1 до 6 во колоната 6 кратенките „ЛБО” се заменуваат со кратенките „Кв”;
- 64) во тар. број 98.05/1а до в во колоната 6 кратенките „ЛБО” се заменуваат со кратенките „Кв”.



2. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 1987 година.

Е. п. бр. 463  
30 октомври 1986 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

897.

Врз основа на член 197 став 3 од Законот за општо-народната одбрана („Службен лист на СФРЈ”, бр. 21/82), сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

## ПРАВИЛНИК

### ЗА ОБРАСЦИТЕ НА СЛУЖБЕНИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ НА ОВЛАСТЕНИТЕ СТАРЕШНИИ ВО ОРГАНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА И ВОЕНАТА ПОЛИЦИЈА

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат обрасците на службените легитимации на овластените старешини на органите за безбедност на Југословенската народна армија и воената полиција, начинот на нивното издавање и евиденцијата за издавањето.

#### Член 2

Образецот на службената легитимација на овластениите старешини на органите за безбедност на Југословенската народна армија односно на воената полиција во натамошниот текст: овластените старешини, содржи:

1) на првата страница, во горниот дел, натпис: „СФР Југославија” – со латиница и кирилица, под тоа на јазиците и писмата на народите на Југославија: „ВООРУЖЕНИ СИЛИ”, на средината грбот на СФРЈ, во долниот дел називот: „СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”, а под тоа: „НА ОРГАНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ”, односно „НА ВОЕНАТА ПОЛИЦИЈА” – со латиница; текстот и отпечатокот на грбот се печатени во позлата;

2) на втората страница, во левиот горен дел, ознака на серијата и серискиот број на службената легитимација, во десниот горен дел место за фотографија големина 2,5 x 3 cm, во средината место за испишување на името и презимето, а под тоа текстот: „е овластен старешина на ОРГАНИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ \_\_\_\_\_”, односно „е овластен старешина на ВОЕНАТА ПОЛИЦИЈА \_\_\_\_\_”; во левиот долен дел датум на издавањето, во средината место за печат, а во десниот долен дел место за потпис на надлежниот старешина; текстот е печатен на српскохрватски јазик, – со латиница;

3) на третата страница, на јазиците и писмата на народите на Југославија, текстот:

„Имателот на оваа легитимација е овластен во случаите предвидени со закон да легитимира, задржи и до надлежниот орган да спроведе воено лице, како и граѓанин, да влезе во туѓ стан и во други простории и да изврши претрес и без наредба од надлежниот орган да носи огнено оружје и да го употреби, да се послужи со туѓо сообраќајно средство и со средство за врска”.

#### Член 3

Образецот на службената легитимација е со големина 6,2 x 9,5 cm. Надворешните страници на образецот имаат корици во кожна поврвка со темноцрвена боја; на внатрешната страна од корицата е налепена заштитна хартија, и тоа за органите за безбедност виолетова боја, а за воената полиција зелена боја, чија заштита се состои во тоа што преку основниот тон со потемна нијанса се отпечатени: грбот на СФРЈ, петокрака ѕвезда и кратенката „ВС”.

#### Член 4

Обрасците на службените легитимации (во натамошниот текст: службени легитимации) се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

#### Член 5

Службените легитимации им ги издава началникот на Управата за безбедност на Сојузниот секретаријат за народна одбрана на овластените старешини на органите за безбедност на Југословенската народна армија и на воената полиција, на овластените старешини на органите за безбедност упатени на работа во други државни органи, на организации на здружен труд и на други организации, на барање од надлежниот старешина на органот за безбедност на командата на армијата и на него рамни старешини.

#### Член 6

На оглас за мобилизација во случај на непосредна воената опасност и на други вонредни прилики или на извршен напад на земјата службени легитимации им се издаваат и на резервните воени старешини распоредени на должности на овластени старешини во органите за безбедност на Југословенската народна армија и на воената полиција.

#### Член 7

Службените легитимации важат на целата територија на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Службените легитимации важат десет години од денот на издавањето.

#### Член 8

Службените легитимации се заменуваат:

- 1) кога поради оштетување ќе станат неупотребливи;
- 2) ако овластениот старешина кому му е издадена службена легитимација ќе го промени името или презимето;
- 3) по истекот на рокот од член 7 став 2 на овој правилник.

#### Член 9

На органот кој ја издал службената легитимација, легитимацијата му се враќа:

- 1) кога на овластениот старешина ќе му престане службата во вооружените сили;
- 2) кога овластениот старешина ќе биде разрешен од должноста за која е врзано поседување службена легитимација;
- 3) во случај на смрт на овластениот старешина.

#### Член 10

Овластениот старешина е должен во случај на загуба или исчезнување на службената легитимација за тоа, со писмено образложение, веднаш да го извести претпоставениот старешина на органот за безбедност.

Изгубената или на друг начин исчезната службена легитимација, за која не може да се утврди дека е уништена, се огласува за неважечка во „Службен лист на СФРЈ”, и се брише од евиденцијата од член 12 на овој правилник, а место неа се издава нова.

#### Член 11

Заменетите или вратените службени легитимации на крајот на секоја календарска година ги уништува посебна комисија од три члена, што се формира во Управата за безбедност на Сојузниот секретаријат за народна одбрана. За уништените службени легитимации се составува записник, кој содржи: серија и број на уништената службена легитимација и име, презиме и чин – звање на овластениот старешина кому му е издадена. Записникот го потпишуваат членовите на комисијата, а го заверува началникот на Управата за безбедност на Сојузниот секретаријат за народна одбрана.

#### Член 12

За издадените службени легитимации се води евиденција. Евиденцијата води органот кој ја издал службената легитимација.

Евиденцијата од став 1 на овој член содржи: ознака на серијата и сериски број на службената легитимација, презиме и име на овластениот старешина кому му е издадена, датум на издавањето и забелешка.



Овластениот старешина го потврдува приемот на службената легитимација на потврдата за издадената службена легитимација, а приемот го заверува претпоставениот старешина на органот за безбедност.

Потврдата за издадена службена легитимација содржи: презиме, име на еден од родителите, име и чин - звање на овластениот старешина, единица - установа во која се наоѓа на должност, датум на приемот на службената легитимација, потпис на овластениот старешина и потпис на претпоставениот старешина на органот за безбедност.

Со евиденцијата за издадените службени легитимации се чуваат потврдите за издадените службени легитимации, изјавите за изгубените и исчезнатите службени легитимации и записниците за уништените службени легитимации.

#### Член 13

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за службената легитимација на овластените старешини во органите за безбедност на вооружените сили на Југославија („Службени војни лист”, бр. 19/75) и Правилникот за легитимацијата на овластените службени лица на воената полиција („Службен лист на СФРЈ”, бр. 55/70).

#### Член 14

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Р. в. п. бр. 45  
5 ноември 1986 година  
Белград

Сојузен секретар за народна  
одбрана,  
адмирал на флота,  
Бранко Мамула, с. р.

<p>Oznaka serije i serijski broj</p> <hr/> <p>Ime _____</p> <p>Prezime _____</p> <p>je ovlašćeni starešina ORGANA BEZBEDNOSTI</p> <p>_____</p> <p>(datum izdavanja)</p> <p style="text-align: right;">M.P. _____</p> <p style="text-align: right;">(nadležni starešina)</p>	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: 0 auto;"> <p>2,5 × 3 cm</p> </div>
---	--

(друга страна)

SFR JUGOSLAVIJA  
СФР ЈУГОСЛАВИЈА

ОРУЖАНЕ СНАГЕ - ORUŽANE SNAGE  
OBOROŽENE SILE - VOORUŽENI SILI

(GRB SFRJ)

SLUŽBENA  
LEGITIMACIJA  
ORGANA BEZBEDNOSTI

(прва страна)

**ОВЛАШЋЕЊЕ**  
Ималац ове легитимације овлашћен је да у случајевима предвиденим законом легитимише, задржи и надлежном органу приведе војно лице, као и грађанина, да уђе у туђ стан и друге просторије и изврши претрес и без наредбе надлежног органа, да носи ватрено оружје и да га употреби, да се послужи туђим саобраћајним средством и средством везе.

**OVLAŠTENJE**  
Imalac ove legitimacije ovlašćen je, u slučajevima predvidenima zakonom, legitimirati, zadržati te nadležnom organu privedi vojnu osobu i građanina, ući u tuđi stan i druge prostorije i izvršiti premetačinu i bez naredbe nadležnog organa, nositi vatreno oružje i upotrijebiti ga, poslužiti se tuđim prometnim sredstvom i sredstvom veze.

**POOBLASTILO**  
Imetnik te izkaznice je pooblašćen, da v primerih, določenih z zakonom, legitimira, pridrži in k pristojnemu organu privede vojaško osebo in občana, da vstopi v tuje stanovanje in druge prostore in opravi preiskavo tudi brez odredbe pristojnega organa, da nosi in da uporabi strelno orožje ter da uporabi tuje prevozno sredstvo in sredstvo za zvezo.

**OVLAŠTUVAЊЕ**  
Имателот на оваа легитимација е овластен во случаите предвидени со закон да легитимира, задржи и до надлежниот орган да спроведе воено лице како и граѓанин, да влезе во туѓ стан и други простории и да изврши претрес и без наредба од надлежниот орган да носи огнено оружје и да го употреби, да се послужи со туѓо сообраќајно средство и со средство за врска.

(трећа страна)

(четврта страна)

Oznaka serije i  
serijski broj

---

2,5 x 3 cm

Ime \_\_\_\_\_

Prezime \_\_\_\_\_

je ovlašćeni starešina  
VOJNE POLICIJE

\_\_\_\_\_

(datum izdavanja)

M.P. \_\_\_\_\_

(nadležni starešina)

(друга страна)

SFR JUGOSLAVIJA  
СФР ЈУГОСЛАВИЈА

ОРУЖАНЕ СНАГЕ - ОРУЖАНЕ СНАГЕ  
ОВОРОЖЕНЕ СИЛЕ - ВООРУЖЕНИ СИЛИ

(GRB SFRJ)

СЛУЖБЕНА  
LEGITIMACIJA  
ВОЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ

(прва страна)


**ОВЛАШЋЕЊЕ**  
Ималац ове легитимације овлашћен је да у случајевима предвиђеним законом легитимише, задржи и надлежном органу приведе војно лице, као и грађанина, да уђе у туђ стан и друге просторије и изврши претрес и без наредбе надлежног органа, да носи ватрено оружје и да га употреби, да се послужи туђим саобраћајним средством и средством везе.

**ОВЛАШЋЕЊЕ**  
Ималац ове легитимације овлашћен је, у случајевима предвиђенима законом, легитимирати, задржати те надлежном органу привести војну особу и грађанина, ући у туђ стан и друге просторије и извршити претрес и без наредбе надлежног органа, носити ватрено оружје и употребити га, послужити се туђим прометним средством и средством везе.

**ПООБЛАСТИЛО**  
Иметник те изказнице је пооблашћен, да у примерих, дoloчених з законом, легитимира, придржи и к пристojном органу приведе војашко особу и обћана, да встопи у туђе становање и друге просторе и оправи преискаво туђи без одредбе пристojног органа, да носи и да употреби стрелно оружје и да употреби туђе превозно средство и средство за везу.

**ОВЛАСТУВАЊЕ**  
Иметалот на оваа легитимација е овластен во случаите предвидени со закон да легитимира, задржи и до надлежниот орган да спроведе воено лице како и граѓанин, да влезе во туђ стан и други простории и да изврши претрес и без наредба од надлежниот орган да носи огнено оружје и да го употреби, да се послужи со туѓо саобраќајно средство и со средство за врска.

(треќа страна)



(четврта страна)

898.

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/84) директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

## ПРАВИЛНИК

### ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРЕГЛЕД НА ВОДОМЕРИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат условите за формирање лаборатории за преглед на водомери, кои во поглед на стручноста на работниците, опремата и работните простории мораат да ги исполнуваат организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните што произведуваат и поправаат водомери.

Условите од став 1 на овој член се означуваат скратено со ознаката PUL. Z-14/1.

#### Член 2

Работниците што организациите на здружен труд и работните луѓе од член 1 на овој правилник се должни да ги обезбедат за преглед на водомери мораат да имаат III или V степен стручна подготовка од соодветна насока, односно мораат да бидат висококвалификувани или квалификувани работници и мораат да ги познаваат постапката и методите за преглед на водомери.

#### Член 3

За преглед на водомери на номинални протоци до 10 m<sup>3</sup>/h потребна е следната опрема:

1) најмалку два уреда за преглед на водомери, кои во својот состав мораат да имаат и додатна маса со најмалку шест приклучоци за сервиски преглед на водомери. За преглед на вертикални водомери еден уред мора да има и до-

датна маса со најмалку три приклучоци за сервиски преглед на тие водомери;

2) рачна или самоодна количка за пренос на поголема количина водомери;

3) инсталација за довод и одвод на вода, со потребна арматура;

4) најмалку два стаклени работни еталони со зафатнина од 10 l со точност  $\pm 0,05\%$  за проверување точноста на мерните котли на уредите за преглед на водомери.

Ако во работната просторија за преглед на водомери се врши преглед и на водомери на номинален проток преку 10 m<sup>3</sup>/h, тогаш во неа мора да се наоѓа:

1) најмалку еден уред за преглед на водомери на номинален проток преку 10 m<sup>3</sup>/h;

2) дигалка за пренесување на водомери на номинален проток преку 10 m<sup>3</sup>/h.

#### Член 4

Уредот за преглед на водомери мора да се состои од:

1) мерен котел со нивоказна скала и провидна нивоказна цевка;

2) направа за мерење на моментниот проток на водата;

3) вентил за регулирање на протокот на водата;

4) диференцијален манометар за мерење на падот на притисокот на водата во водомерот или два одвоени манометри од класата на точност I за мерење на падот на притисок на водата во водомерот;

5) механизам за приклучување на водомерот.

#### Член 5

Уредите за преглед на водомери на номинален проток до 10 m<sup>3</sup>/h се поставуваат во линија, покрај ѕидот, со меѓусебно растојание од најмалку еден метар.

Оддалеченоста на мерниот котел од ѕидот мора да изнесува најмалку половина метар.

Одредбата од став 1 на овој член не се однесува на уреди што се наоѓаат во употреба на денот на влегувањето на овој правилник во сила.

#### Член 6

Пречникот на отворот за довод на вода до уредот за преглед на водомери мора да биде така димензиониран што на уредите без продолжна маса да можат истовремено да се прегледуваат водомери на номинален проток до 10 m<sup>3</sup>/h и притоа работниот притисок да не смее да биде помал од  $4 \cdot 10^5$  Pa (4 bar) на влезот на секој водомер. Работниот притисок на доводот на водата не смее да биде поголем од  $10 \cdot 10^5$  Pa (10 bar) ниту помал од  $4 \cdot 10^5$  Pa (4 bar).

Отворот на цевката за одвод на водата од мерните котли мора да биде слободен и така изработен што да е можно набљудување на истекувањето и затворањето на мерните котли, а пречникот на отворот за одвод на водата така димензиониран што да може истовремено да ја прими сета количина вода од мерните котли без задушвање или забавување на одведувањето.

#### Член 7

Доводот на вода во мерниот котел мора да биде така изработен што да овозможи минимално бранување на водата во мерниот котел.

Ако уредот е наменет за преглед на водомери на номинален проток преку 10 m<sup>3</sup>/h, тогаш механизмот за затворање и отворање на мерниот котел на уредот мора да има вграден импулсен вентил за затворање и отворање.

#### Член 8

Доводот на вода мора да има манометар кој е поставен на видливо место во работната просторија за преглед на водомери и на височина еден и пол метар од подот.

#### Член 9

Уредите за преглед на водомери не смеат директно да се приклучуваат на црпни станици или пумпи и на доводна мрежа на голем потрошувач што создава значителни варијации на притисокот.

## Член 10

Работната просторија за преглед на водомери мора:

- 1) да биде чиста, сува, изградена во согласност со техничките нормативи и доволно пространа за сместување на опрема и вршење преглед на водомери;

- 2) да ги исполнува пропишаните услови во поглед на хигиенско-техничката заштита;

- 3) да има дневно и електрично осветление според југословенскиот стандард JUS U.C9.100, припишан во Решението за југословенските стандарди за зградарство („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 48/62) односно барањата во поглед на осветлението да бидат „големи” и електричното осветление да се изведува како „општо” осветление.

## Член 11

Температурата во работната просторија за преглед на водомери мора да биде во границите од 15°C до 25°C.

## Член 12

Опремата за преглед на водомери мора да биде најмалку 1,5 m оддалечена од грејните тела.

Работната просторија за преглед на водомери мора да биде заштитена од директно навлегување на сончеви зраци, за да може точно да се отчитува зафатнината на протечената вода низ водомерот.

## Член 13

Сидовите на просторијата мораат да бидат обложени со керамички плочки или обоени со масна боја најмалку до височина од 150 cm од подот.

Подот на просторијата мора да биде од бетон, обложен со керамички плочки или виназ-плочки, со пад спрема собирниот одводен отвор за отпадна вода.

## Член 14

Во работната просторија за преглед на водомери мораат да се наоѓаат:

- 1) опрема за преглед на водомери;
- 2) дрвени или метални плочки за сместување на водомери;
- 3) маса и стол за работа на работникот;
- 4) термометар за мерење на температурата на воздухот чиј најмал поделок не смее да биде поголем од 1°C.

За преглед на водомери за мерење на зафатнина на топла вода во работната просторија мора да се наоѓа соодветен работен еталон за испитување и вода чија работна температура не е помала од 60°C.

Условот од став 2 на овој член мора да биде исполнет до 31 декември 1988 година.

## Член 15

Во работната просторија за преглед на водомери не смеат да се држат предмети што го смеќаваат нормалното вршење на прегледот на водомери, ниту смеат за време на прегледот да се вршат други дејствија освен преглед на водомери.

Бројот на водомерите што се држат во работната просторија за преглед може да биде најмногу еднаков на бројот на водомерите потребни за работа во работната смена.

## Член 16

Работната просторија за преглед на водомери мора да биде одвоена од просторијата за поправка на водомери и просторијата за миене на водомери.

## Член 17

Во работната просторија, околу уредите за преглед на водомери мораат да бидат поставени дрвени решетки или гумени шупливи подни простирки по кои се движат работниците при ракувањето со уредите за преглед на водомери.

## Член 18

Големината на работната просторија за преглед на водомери се определува зависно од бројот на уредите и бројот на водомерите што треба да се прегледаат во една година, и не смее да има површина помала од 5 · 6 m, кога

се поставени два уреда за преглед на водомери на номинален проток до 10 m<sup>3</sup>/h.

## Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 0404-3547/1  
23 ноември 1985 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за мери  
и скапоцени метали,  
Милицав Воичиќ, с. р.

## 899.

Врз основа на член 30 став 1 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 38/77 и 11/80), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## ПРАВИЛНИК

## ЗА ТЕХНИЧКИТЕ НОРМАТИВИ ЗА НОСЕЧКИТЕ ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

## I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

## Член 1

Со овој правилник се определуваат условите и барањата што мораат да бидат исполнети при проектирањето и изведувањето на работи за носечки челични конструкции (во натамошниот текст: челична конструкција).

## Член 2

За изработка на носечка челична конструкција мора да се користи челик кој во поглед на квалитетот исполнува определени услови.

## II. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## Член 3

Во смисла на овој правилник, техничката документација за челични конструкции се состои од:

- 1) статичка пресметка;
- 2) цртежи;
- 3) техничко образложение;
- 4) посебни технички услови.

## 1. Статичка пресметка

## Член 4

Статичката пресметка мора да содржи:

- 1) податоци за оптоварувањето, материјалот, темелната почва и мерите на сите делови од конструкцијата за кои се работи статичка пресметка;
- 2) статичка концепција, пресметка на напоните за сите носечки делови и нивна споредба со дозволените напони или определување на граничната носивост;
- 3) пресметка на еластичните деформации;
- 4) пресметка на сигурноста против превртување, лизгање и подигање на лежиштата.

## Член 5

Статичката пресметка мора да биде прегледна, опремена со скици со сите потребни мери (коти) и изработена така што да може да се изврши контрола без тешкотии. Постапката на пресметка мора да биде во согласност со прописите за челичните конструкции.

## 2. Цртежи

## Член 6

Цртежите мораат да бидат такви што прегледно да ја прикажуваат конструкцијата во целост, нејзината положба

и одделни делови, со сите податоци потребни за изработката (материјалот, мерите) и со евентуални други значајни податоци.

Во секој цртеж од став 1 на овој член мора да се наведат: размерот, легендата за употребените симболи, ако тие симболи не се утврдени во прописите за југословенските стандарди за техничките цртежи, врската со другите цртежи, дополнителните измени и сл. Кон цртежите мора да биде приложен список на бројот и називите на цртежите што претставуваат една целина.

#### Член 7

Секој составен дел на челичната конструкција мора да биде означен со број или со некој друг знак (позиција), според прописите за позиционите ознаки на елементите.

#### Член 8

Цртежите за монтажата ја прикажуваат постапката на монтажа и ги содржат сите потребни помошни конструкции.

### 3. Техничко образложение

#### Член 9

Техничкото образложение мора да содржи: опис и намена на објектот, податоци за експлоатацијата и транспортот, опис на монтирањето и други податоци важни за диспозицијата на конструкцијата, димензионирањето, изработката и монтирањето на конструкцијата.

### 4. Посебни технички услови

#### Член 10

Посебните технички услови ги содржат барањата во поглед на материјалот, изработката и монтирањето на конструкцијата, изработката на планот за заварување, како и начинот и обемот на специјалните контроли на челичната конструкција. Плановите за заварување и специјалните контроли се составен дел на техничката документација.

## III. ОПТОВАРУВАЊЕ НА ЧЕЛИЧНАТА КОНСТРУКЦИЈА

#### Член 11

При димензионирањето на челичната конструкција, зависно од нејзината намена, се земаат предвид следните видови оптоварувања: сопствената тежина и другите постојани оптоварувања; подвижното оптоварување; снегот; ветерот; влијанието на промените на температурата; притисокот на земјата; хидростатичкиот притисок; дејството на притиснатите стапови на попречните потпори; бочните удари на возилата; разни удари; оптоварувањето што настапува за време на монтирањето на конструкцијата; разните повремени оптоварувања; силата на кочењето; центрифугалната сила; триењето во лежиштата; поместувањето на потпорите; вртењето на потпорите и сл.

#### Член 12

Динамичкото влијание на подвижното или сеизмичкото оптоварување се определува со коефициентите што се утврдени со прописите за одделни видови носечки челични конструкции. Динамичките влијанија можат да се определуваат и со метод на динамичка анализа.

#### Член 13

При пресметувањето на челичната конструкција оптоварувањето може да биде:

- 1) основно оптоварување:
  - сопствената тежина на конструкцијата и постојаното оптоварување на неа;
  - променливото оптоварување (вклучувајќи ги центрифугалните сили);
  - снегот;
  - другите постојани оптоварувања;
- 2) дополнително оптоварување:
  - ветерот;
  - силите на кочењето;

- бочните удари;
- силите што настануваат поради температурните разлики во конструкцијата;
- другите оптоварувања кои настапуваат само повремено;

3) исклучително оптоварување.

#### Член 14

За деловите на челичната конструкција кои, покрај сопствената тежина, се оптоварени само со дополнително оптоварување, како основно оптоварување се зема најголемото од тие дополнителни оптоварувања.

#### Член 15

Големините на оптоварувањето за одделни видови челични конструкции се утврдени во прописите за техничките нормативи за оптоварувањата на носечките челични конструкции.

#### Член 16

При димензионирањето на челичната конструкција и на нејзините составни делови мораат да се испитаат следните оптоварувања:

- 1) основното оптоварување;
- 2) основното и дополнителното оптоварување;
- 3) оптоварувањето за време на транспортот и монтажата на конструкцијата;
- 4) сеизмичкото оптоварување што е утврдено со прописите за техничките нормативи за проектирање и пресметка на објектите во сеизмичките подрачја.

## IV. ДИМЕНЗИОНИРАЊЕ НА ЧЕЛИЧНАТА КОНСТРУКЦИЈА

#### Член 17

Димензионирање на челичната конструкција, по правило, се врши по методот на дозволени напони, со тоа што е дозволено димензионирање и по методот на гранични носивости. Не е дозволена комбинација на двете методи на пресметка.

#### Член 18

При димензионирањето на челичната конструкција се изведуваат следните сметковни докази:

- 1) општ доказ за напонот или носивоста;
- 2) доказ за носивоста на заморување;
- 3) доказ за стабилноста;
- 4) доказ за деформациите;
- 5) доказ за сигурноста при исклучително оптоварување;
- 6) доказ за сигурноста против превртување, лизгање и подигање на конструкцијата на лежиштата.

#### Член 19

Општиот доказ за напонот или носивоста, по правило, се врши со сметковен доказ дека напоните во сите случаи на оптоварување не се поголеми од дозволените. Доказот за носивоста може да се врши и по методот на гранични состојби.

#### Член 20

Секундарните напони од вклетувањето во јазлите на решетестите челични конструкции не се земаат предвид во статичката пресметка. Заостанатите напони од заварувањето се земаат предвид само за определување на стабилноста при свиткување и интеракција на свиткувањето и издаденоста на елементите на конструкцијата.

#### Член 21

Испитувањето на заморувањето се врши за деловите на конструкцијата што се оптоварени со променливо оптоварување кога промената на оптоварувањето во текот на употребата на конструкцијата е поголема од  $10^3$ .

#### Член 22

Заради сигурност во поглед на носивоста на заморување на челичните конструкции сметковните напони мораат да бидат помали од дозволените напони на заморување.

ње, што се определени со прописите за димензионирање на носечките челични конструкции, а во зависност од конструкциониот состав на елементите и максималните и минималните напони во пресекот.

Доказот за носивоста на заморување на челичните конструкции се врши и по методот на гранични состојби.

#### Член 23

При пресметката на напонот во поглед на носивоста на заморување на челичните конструкции се зема предвид постојаната тежина и подвижното оптоварување помножено со динамичкиот коефициент.

#### Член 24

Доказот за стабилноста на деловите на челичната конструкција, по правило, се врши за притиснатите стапови, плочите (лимови) и појасите на носачите, според прописите за југословенските стандарди за стабилноста на носечките челични конструкции, односно по методот на гранични состојби.

#### Член 25

Проверка на деформациите на челичната конструкција се врши така што се определуваат деформациите за постојаното и корисното (подвижно) оптоварување без динамичкиот коефициент. Нивното ограничување зависи од влијанието врз функционалноста на конструкцијата, другите елементи што се во врска со неа и од изгледот на носачите.

Горните граници на деформациите за одделни носечки челични конструкции, определени во однос на распонот и висината на конструкцијата, по правило изнесуваат:

- за носачите во зградарството  $L/300$ ;
- за рожниците, носачите во сидовите и носачите за подести  $L/200$ ;
- за носачите на меѓукатните конструкции  $L/500$ ;
- за хоризонталното поместување на халите од оптоварувањето со ветар  $H/150$ ;

каде што е:

$L$  - распонот на носачите во  $cm$ ;

$H$  - висината на халата во  $cm$ .

За носачите од поголеми распони, оптоварени со свиткување, по правило, се изведува соодветно надвисување.

#### Член 26

Сигурноста на челичната конструкција за време на транспорт и монтажа се докажува со испитување на напоните што настануваат во конструкцијата и во нејзините елементи за време на транспортот и монтажата. Коефициентот на сигурноста при тоа мора да изнесува најмалку 1,20 во однос на границата на развлекувањето, со тоа што мора да се докаже дека при транспортот и монтажата не настануваат трајни деформации.

#### Член 27

Носивоста за сеизмичко оптоварување на челичната конструкција се докажува според прописите за проектирање и пресметка на објектите во сеизмичките подрачја.

#### Член 28

Сигурноста против превртување, лизгање и подигање на челичната конструкција на лежиштата се докажува во најнеповолна комбинација на оптоварувањата.

#### Член 29

Сигурноста на челичната конструкција против превртување и лизгање мора да биде  $v = 1,5$ , а против подигање на лежиштата -  $v = 1,3$ ,

каде што е:

$v$  - коефициент на сигурноста на превртување и лизгање односно на подигање на конструкцијата на лежиштата.

### V. ПРЕСМЕТКА И КОНСТРУИРАЊЕ НА ЧЕЛИЧНАТА КОНСТРУКЦИЈА

#### Член 30

По правило, челичната конструкција мора да биде изведена така што да е овозможен пристап кон сите оние

места што се загрозени од корозија. Со конструкцијата мораат да се избегнат местата на кои би можела да се собира вода, а ако тоа не е можно мора да се обезбеди истекување или спречување на дотекот на вода.

Дебелината на елементите на челичната конструкција, освен кај лесната челична конструкција, не смее да биде помала од 4 mm.

#### Член 31

Сите конструирани делови на челичната конструкција, вклучувајќи ги и спреговите, мораат да се формираат така што да се избегнат остри премини и остри приклучни агли, за да се избегнат нагли промени на пресекот на одделни делови на конструкцијата.

#### Член 32

Растојанието меѓу соседните носачи на носечката челична конструкција мора да биде најмалку толкаво што да може да се изврши преглед и бојосување на сите површини.

#### Член 33

Ако е предвидено надвишување на челичната конструкција, тоа мора да биде еднакво на сметковните уклони што се добиваат ако се земе предвид вкупното постојано оптоварување и половина од корисното оптоварување (променливо оптоварување, снег) без динамички коефициент.

### 1. Затегнати стапови

#### Член 34

Затегнатите стапови на челичната конструкција кои при промена на оптоварувањето можат да бидат изложени на притисок, мораат да се контролираат на свивање според прописите за југословенските стандарди за стабилност на носечките челични конструкции.

#### Член 35

Ексцентрично оптоварени или ексцентрично приклучени затегнати стапови се пресметуваат на осна сила и на свивање.

Ексцентричноста од став 1 на овој член не мора да се земе предвид:

- 1) ако настанува поради земање предвид на просечната тежишна линија на појасот кај променливи пресеци;
- 2) ако просечната тежишна линија не лежи во рамнината на спрегот;
- 3) ако тежишните оски на одделните стапови на спрегот не излегуваат битно надвор од приклучната рамнина.

#### Член 36

Ексцентричноста на затегнатите стапови од еден аголник не се зема предвид ако се приклучуваат директно на еден од краците, а при тоа напонот во пресекот да е 0,8  $\delta$  до кај пресметката по методата на дозволени напони.

### 2. Притиснати стапови

#### Член 37

Притиснатите стапови на челичната конструкција се контролираат на сигурност против свивање според прописите за југословенските стандарди за стабилност на носечките челични конструкции.

#### Член 38

Моментот на свиткување кој настанува поради ексцентрично оптоварување или ексцентричен приклучок на стап, мора да се земе предвид при доказот на напонот.

### 3. Носачи изложени на свивање

#### Член 39

За теориски (сметковен) распон во статичката пресметка на челичната конструкција се зема растојанието од средината до средината на лежиштето односно подвлаките.

## Член 40

Носачите на челичната конструкција оптоварени на свивање се земаат во статичката пресметка, зависно од начинот на потпирање и наставување, како прости греди, континуирани носачи, герберови греди (ако е обезбедена несмеќавана работа на зглобовите) полно или еластично вклучени греди, греди на рамки и сл.

## Член 41

Ламелите на лимени носачи изложени на свивање кои служат за приспособување на пресеците на носачите кои линијата на моментот на свивање, мораат делумно да се приклучат пред подрачјето во кое се теориски потребни и мораат сметковно да се докажат дека е постигната доволна носивост. Кај динамички носачи оптоварените носачи ламелите мораат целосно да се приклучат пред подрачјето во кое се потребни.

## Член 42

Стабилноста на лимените носачи, по правило, се контролира според прописите за југословенските стандарди за стабилност на носечките челични конструкции, односно според методата на гранични носивости.

## Член 43

Ребрата на носачите мораат да се укруат над лежиштата и на местата на кои што дејствуваат поголеми концентрирани сили и во случаите кога е тоа потребно заради стабилност на ребрата.

Укрутувањата на лимените носачи преку кои се пренесуваат концентрираните сили мораат добро да налегнуваат на појасот на кој дејствуваат силите.

## Член 44

Континуалните лимени носачи изложени на свивање претежно со статичко оптоварување (носачи на меѓукатни конструкции, рожници, подвлаки и сл.) можат да се пресметаат по методата на теоријата на еластичност или по методите на теоријата на пластичност.

## Член 45

Решетести носачи изложени на свивање се пресметуваат под услов стаповите во јазлите да се зглобно споени.

## Член 46

Тежишните оски на одделни стапови на решетестите носачи, по правило, се сечат во заедничка точка, а ако не се сечат во пресметка мораат да се земат предвид и моментите на свивање кои настануваат поради ексцентричност на стаповите.

## Член 47

Тежиштата на приклучоците на одделни стапови на решетестите носачи, по правило, се поклопуваат со оските на системот на решетката, а ако не се поклопуваат мораат да се земат предвид и моментите на свивање кои настануваат поради ексцентричност на стаповите.

## Член 48

Одделните профили на составениот стап на решетестниот носач се поврзуваат меѓусебно така што стапот да работи како целина.

## Член 49

Ако одделни стапови на решетестите носачи се оптоварени меѓу јазлите, при доказот на напонот односно носивоста мораат да се земат предвид влијанијата на свивањето, кои го предизвикуваат тоа оптоварување.

## Член 50

Оптоварувањето со ветар на проекцијата на стапот на решетест носач се зема при пресметката на одделен стап само кај долгите стапови каде што е тоа значајно за стабилноста на стапот.

## Член 51

Пресметувањето на притиснати стапови на решетест носач се врши според прописите за југословенските стандарди за стабилност на носечките челични конструкции.

## VI. ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЧЕЛИЧНИ КОНСТРУКЦИИ

## Член 52

Изведувањето на челична конструкција мора да одговара на намената на конструкцијата и сите составни делови на таа конструкција мораат да бидат изработени во согласност со цртежите.

## Член 53

Материјалот за изведување на челична конструкција мора да се обележи и да се сложи според прописот за југословенскиот стандард за означување на челик со боја во складовите.

## Член 54

Материјалот за изведување на челична конструкција може да се обработува во ладна или топла состојба. Во топла состојба материјалот може да се обработува само кај црвено усвитување. Обработка или напрегање на материјалот при сино усвитување е дозволено.

## Член 55

Лимот, ламелите или валаните профили, по потреба, уште пред обработката мораат да се исправат така што при соствувањето да се постигне што подобро налегнување на составните делови. Исправување може да се врши во ладна состојба, без дополнителна техничка обработка, ако притоа степенот на деформација не е поголем од 2,5%.

## Член 56

При свивањето на одделни делови на челичната конструкција на површината на деловите не смеат да настанат пукнатини. Појавата на пукнатини се спречува со соодветна технолошка постапка за определен материјал и со избор на соодветен полупречник на кривината на свивањето.

Свиените делови на челичната конструкција при соствувањето мораат наполно да налегнуваат.

При натамошна изработка односно обработка, на свиените места (со заварување) треба да се води сметка за можноста за промена на механичките особини на материјалот.

## Член 57

За ефикасно изведување заштита против корозија и рамномерно налегнување во допирните површини на челичната конструкција, мора да се постигне соодветен квалитет на режењето.

Неправилностите во режењето на челичната конструкција се отстрануваат со механичка обработка.

## Член 58

За неоптоварените или слабо оптоварените делови на челичната конструкција или за деловите што се оптоварени само со притисок, се дозволува гасно режење или режење со ножици без натамошна обработка на рабовите, ако се исполнети условите од член 57 на овој правилник.

## Член 59

Материјалот на напрегнатите делови на статички или динамички оптоварена челина конструкција кој е механички или термички оштетен односно ослабен со режењето, мора да се отстрани со стружење со ренде, брусење, стружење со турпија, и тоа до длабочината до која допираат оштетувањата односно најмалку до длабочина од 2 mm.

## Член 60

За челици што можат да се калат (челици со повисока граница на развлекување од 360 N/mm<sup>2</sup>), а се дебели повеќе од 30 mm, мораат да се предвидат посебни технички мерки за обработка (на пример, механичка обработка, термичка обработка).

## Член 61

При гасно режење на челик кој има повеќе од 0,3% јаглерод или на високолегирани челици, мора да се постапи според упатствата на производителот на материјалот.



## Член 62

Острите агли на деловите на челичната конструкција при исечувањето претходно се заоблуваат со дупчење за да се спречи преголемо концентрирање на напон. Полу-речникот на заоблувањето мора да биде најмалку 10 mm.

## Член 63

Кај столбови, потпирачи или стапови, кои се состојат од повеќе делови, можат да се обработат допирните површини преку кои се пренесува оптоварувањето на други елементи, само во веќе составена состојба (спојување со винтови и со заварување).

## Член 64

На валаните и леаните производи мораат да се отстранат површинските грешки (на пример, гребени и бразди) а на допирните површини – и вглавнатните и другите грешки што би го смеќавал целосното налегнување.

Грешките од став 1 на овој член се отстрануваат со брусење.

## Член 65

Заварување на механичките оштетувања на површината на елементите на челичната конструкција е дозволено само ако за тоа постојат услови, со тоа што по потреба основниот материјал мора претходно да се загрее до соодветна температура.

## Член 66

Ако на површината или во внатрешноста на материјалот при обработката се најдат поголеми грешки во форма на лункери или слоевитост, таквиот материјал не смеј да се употреби.

Грешките од став 1 на овој член можат по исклучок, да се толерираат, ако моќта на носење на челичната конструкција не е намалена, односно ако грешките не влијаат врз сигурноста на таа конструкција.

## Член 67

Ако е потребно, пред монтажата, за челичните конструкции се врши пробно составување на монтажните делови.

## Член 68

Контрола на челичната конструкција, со оглед на видот на конструкцијата, се врши пред бојосувањето на таа конструкција.

## Член 69

При пробното составување, како и за време на изработката, се контролираат мерите на челичната конструкција и на нејзините делови, со тоа што отстапувањата не смеат да ги преминуваат вредностите што се утврдени со прописите за толеранциите на мерите и формите кај носечките челични конструкции.

## Член 70

Челичните конструкции мораат да се заштитат од корозија пред монтажата, и тоа делумно или во целост, зависно од намената на конструкцијата. Заштита од корозија се врши според прописите за заштита на челични конструкции од корозија.

## Член 71

Монтажата на челичната конструкција мора да се изведува според прописите за монтажа на челични конструкции.

## Член 72

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за општите технички прописи за носечките челични конструкции („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/64).

## Член 73

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 07-6123/1  
30 декември 1985 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Вукашин Драгоевкиќ, с.р.

## 900.

Врз основа на член 52 точ. 1 и 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

## НАРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА СТАВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА СПРЕМА РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА ПОД ПОСТОЈАНЕН ВЕТЕРИНАРСКИ НАДЗОР И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ МЕРКИ ВО ГРАНИЧНИТЕ ОПШТИНИ ЗАРАДИ СПРЕЧУВАЊЕ НА ВНЕСУВАЊЕ И ШИРЕЊЕ НА ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЛИГАВКА И ШАП**

1. Во Наредбата за ставање на границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија спрема Република Италија под постојанен ветеринарски надзор и спроведување на одделни мерки во граничните општини заради спречување на внесување и ширење на заразни болести лигавка и шап („Службен лист на СФРЈ”, бр. 51/86 и 56/86) во точка 1 одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) се забранува внесувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Република Италија на производи и суровини по потекло од чапункари, освен термички обработени конзерви, термичко обработено масно ткиво и сурови кожи, под услов кожата да потекнуваат од животни што не се заразени со лигавка и шап, во општината на потеклото на кожата и во соседните општини да не е утврден ниту еден случај на заболување од лигавка и шап во последните три месеци и кожата да се третира со морска сол и со калцинирана сода во траење од 30 дена;”.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 6384/3  
3 ноември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
земјоделство,  
Сава Вујков, с.р.

## 901.

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941” („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

## НАРЕДБА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈАТА И ДОДАТОКОТ КОН ПЕНЗИЈАТА ОД 1 ЈУЛИ 1986 ГОДИНА**

1. Најголемиот износ до кој од 1 јули 1986 година може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата,

во смисла на член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“, член 10а став 3 од Законот за основните права на лицата одликувани со орден на народен херој и член 10 став 3 од Законот за основните права на борците од Шпанската национално-ослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година се утврдува во височина од 355.355 динари.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1018/86  
7 ноември 1986 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
прашања на борците и  
воените инвалиди,  
Илија Вакиќ, с. р.

## 902.

Врз основа на член 66 став 1 во врска со член 65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

## ОДЛУКА

### ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии се усогласуваат со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица во 1986 година, така што од 1 јули 1986 година се зголемуваат за 38,2%.

2. Како основ за усогласување на пензијата од точка 1 на оваа одлука се зема износот на старосната, инвалидската и семејната пензија од јуни 1986 година, со тоа што за усогласување на семејната пензија се зема износот без заштитниот додаток.

3. Повеќе уживатели на семејна пензија по едно решение се сметаат, во смисла на оваа одлука, како еден уживател.

4. Вкупниот износ на пензијата услогласена според оваа одлука и додатокот кон пензијата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ на лицата одликувани со Орден на народен херој и на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година не може да го надмине износот на најголемиот месечен личен доход на член на Претседателството на СФРЈ.

5. Усогласувањето на пензиите според оваа одлука ќе се изврши по службена должност, без донесување на посебно решение.

6. Пензиите усогласени според одредбите на оваа одлука што се остварени по 1 јули 1983 година ќе се исплатат во согласност со чл. 83 и 169 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 58-1  
11 ноември 1986 година  
Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател на  
Претседателството,  
Рахмија Кадениќ, с. р.

## 903.

Врз основна на член 50 став 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85) Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

## ОДЛУКА

### ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ВДОВИЦА ШТО НЕ ГИ ИСПОЛНУВА УСЛОВИТЕ ЗА СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА

#### Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат имотните услови за стекнување право на материјално обезбедување, начинот на определување на височината на материјалното обезбедување и усогласување на неговиот износ, како и условите за остварување, користење и траење на користењето на правото на материјално обезбедување на вдовица што не ги исполнува условите за семејна пензија.

#### Член 2

Вдовица на воен осигуреник односно на уживател на старосна или инвалидска пензија што ги исполнува условите од член 50 ст. 1 и 2 на Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, стекнува право на материјално обезбедување ако во часот на смртта на брачниот другар ги исполнила имотните услови за стекнување право на заштитен додаток кон семејна пензија, пропишани со Одлука на Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници за заштитниот додаток за уживателите на семејна пензија.

#### Член 3

Материјалното обезбедување се определува во височина на граничниот износ од кој се определува заштитниот додаток кон семејната пензија, во месечен износ.

Износот на материјалното обезбедување од став 1 на овој член се усогласува во текот на календарската година со ист процент со кој се врши усогласување на пензиите со номиналните лични доходи на активните воени лица.

#### Член 4

Материјалното обезбедување остварено според одредбите на оваа одлука се исплатува месечно наназад.

#### Член 5

Материјалното обезбедување ѝ припаѓа на вдовицата од денот на смртта на брачниот другар, ако барањето за остварување на правото на материјално обезбедување го поднела во рок од шест месеци од тој ден, а ако барањето го поднела по тој рок материјалното обезбедување ѝ припаѓа од првиот ден на наредниот месец по поднесувањето на барањето и за шест месеци наназад.

#### Член 6

Правото на материјално обезбедување може да се користи најдолго пет години од денот на смртта на брачниот другар.

По исклучок од став 1 на овој член, материјалното обезбедување може да се користи и по истекот на рокот од тој став:

1) вдовица чиј што брачен другар до својата смрт остварувал право на надомест за нејзино продолжено пензиско и инвалидско осигурување според прописите со кои се уредува воената служба;

2) вдовица на чиј брачен другар му истекло правото на надомест од точка 1 на овој став, ако од денот на истекот на правото на тој надомест до смртта на брачниот другар редовно му се пријавувала на надлежниот орган за вработување и ако не одбила вработување кое ѝ одговара на нејзината стручна подготовка односно на работната способност стекната со работа, што ѝ ја понудил надлежниот орган за вработување.

#### Член 7

Правото на материјално обезбедување ѝ престанува на вдовица ако:

1) ги исполни условите за стекнување право на пензија;

2) заснова работен однос или започне да врши со личен труд самостојно во вид на занимање професионална дејност односно самостојна дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани;

3) стапи во брак;

4) престане да ги исполнува имотните услови пропишани за стекнување право на заштитен додаток кон семејна пензија;

5) престане редовно да му се пријавува на надлежниот орган за вработување, во смисла на прописот за привремено невработените работници на подрачјето на кое вдовицата има живеалиште;

6) одбие вработување што ѝ одговара на нејзината стручна подготовка односно на работната способност стекната со работа, што ќе ѝ го понуди надлежниот орган за вработување;

7) оствари право на стручно оспособување според законот со кој се уредува воената служба.

По исклучок, на вдовица од став 1 точка 7 на овој член ѝ се продолжува исплатата на материјалното обезбедување по завршувањето на стручното оспособување но најдолго до истекот на рокот од член 6 став 1 на оваа одлука.

#### Член 8

На вдовици кои, на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, користат право на материјално обезбедување ќе се применат, на нивно барање, одредбите од оваа одлука во поглед на определувањето на износот и должината на користењето на материјалното обезбедување.

#### Член 9

За нерешените барања, жалби и тужби, во врска со остварувањето на правото на материјално обезбедување, поднесени до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, ќе се одлучи според одредбите на Одлуката за условите за здобивање, остварување и користење на правото на материјално обезбедување и за височината на материјалното обезбедување на вдовица што не ги исполнува условите за семејна пензија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/73 и 10/77), ако тие за нив се поповолни.

#### Член 10

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите за здобивање, остварување и користење на правото на материјално обезбедување и за височината на материјалното обезбедување на вдовица што не ги исполнува условите за семејна пензија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/73 и 10/77).

#### Член 11

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 59-1

11 ноември 1986 година

Белград

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Претседател на  
Претседателството,  
Рахмија Кадениќ, с.р.

#### 904.

Врз основа на член 129 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 7/85), Собранието на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници донесува

### ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ДЕЛОВНИКОТ НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

#### Член 1

Во Деловникот на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ”, бр. 17/83) во член 3 став 1 по зборот: „одбрана” се додаваат записка и зборовите: „претседателите на претседателствата на меѓугарнизонските собранија, претседателот на Претседателството на Гарнизонското собрание Белград”.

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на Заедницата за социјално осигурување на воените осигуреници

Бр. 60-1

11 ноември 1986 година

Белград

Претседател на  
Претседателството,  
Рахмија Кадениќ, с.р.

#### 905.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

### СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ 1986 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 година е дадено одобрение за пуштање во промет на следните готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање односно употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	AMIKROL	раствор, 500 ml	Може да се употребува само во здравствена организација на здружен труд	„Лек” - Товарна фармацевтских инкемичних изделков, Љубљана	06-894/1 од 29 IV 1986 година
2	AMIKROL	раствор, 1000 ml	”	”	06-895/1 од 29 IV 1986 година

1	2	3	4	5	6
3	ANDRIOL (Testosteroniandecapaoas)	капсули, 60 × 40 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Organon”, Холандија Заступник: „Хермес” – Застопство иноземских фирми – Љубљана	06-2290/1 од 30 I 1986 година
4	AUROPAN (Auranofin)	таблети, 30 × 3 mg	Може да се употребува во здравствена организација на здружен труд. По исклучок, лекот може да се издава и на рецепт од лекар заради продолжување на терапијата дома, ако е назначено дека лицето претходно било лекувано со овој лек во здравствена организација на здружен труд	„Крка” – Фармацевтика, кемија, козметика, здравлишче и гостинство, Ново Место	06-1452/1 од 17 II 1986 година
5	AUROPAN (Auranofin)	таблети, 60 × 3 mg	”	”	06-1451/1 од 17 II 1986 година
6	BEBULIN TIM 4 200 и.е. (Термоинактивиран фактор IX хумани концентрат обработен со пареа)	1 лио шишенце термоинактивиран фактор а 200 и.е. и 1 шишенце од 10 ml вода за инјекции	Може да се употребува само во здравствена организација на здружен труд	„Импипо AG”, Виена Застапник: „Агропрогрес” – Застопање тујих фирми, Љубљана	06-79/1 од 12 VI 1986 година
7	BEBULIN TIM 4 500 и.е. (Термоинактивиран фактор IX хуман концентрат обработен со пареа)	1 лио-шишенце термоинактивиран фактор IX а 500 и.е. и 1 шишенце од 10 ml вода за инјекции	Може да се употребува само во здравствена организација на здружен труд	„Импипо AG”, Виена Застапник: „Агропрогрес” – Застопање тујих фирми, Љубљана	06-80/1 од 12 VI 1986 година
8	BEBULIN TIM 4 1000 и.е. (Термоинактивиран фактор IX хуман концентрат обработен со пареа)	1 лио-шишенце термоинактивиран фактор IX а 1000 и.е. и 1 шишенце од 10 ml вода за инјекции	”	”	06-81/1 од 12 VI 1986 година
9	BEZAMIDIN (Bezafibratum)	таблети, 50 × 200 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„КРКА” – Товарна здравил, Ново Место	06-3710/1 од 30 I 1986 година
10	CORTIAZEM RETARD (Diltiazemum)	таблети 30 × 90 mg	”	„Инех-Хемофарм” – Фармацеутско-хемијска индустрија, Вршац	06-3764/1 од 16 I 1986 година
11	CORTIAZEM RETARD (Diltiazemum)	таблети, 50 × 90 mg	”	”	06-3765/1 од 16 I 1986 година
12	CORTIAZEM RETARD (Diltiazemum)	таблети, 100 × 90 mg	”	”	06-3766/1 од 16 I 1986 година
13	FEIBA TIM 4 250 и.е. (антиинхибиторски комплекс со фактор VIII обработен со пареа)	1 лио-шишенце со 250 и.е. инхибитор со фактор VIII и 1 шишенце од 20 ml вода за инјекции	Може да се употребува само во здравствена организација на здружен труд	Застапник: „Агропрогрес” – Застопање тујих фирми, Љубљана Производи: IMMUNO AG, Беч, Аустрија	06-77/1 од 11 VI 1986 година
14	FEIBA TIM 4 500 и.е. (антиинхибиторски комплекс со фактор VIII обработен со пареа)	1 лио-шишенце со 500 и.е. инхибитор со фактор VIII и 1 шишенце од 20 ml вода за инјекции	”	”	06-76/1 од 11 VI 1986 година

1	2	3	4	5	6
15	FEIBA TIM 4 1000 и.е. (антиинхибиторски комплекс со фактор VIII обработен со параа)	1 лио-шишенце со 1000 и.е. инхибито фактор VIII и 1 шишенце од 20 ml вода за инјекции	Може да се употребува само во здравствена организација на здружен труд	IMMUNO AG, Виена, Австрија Застапник: „Агропрогрес“ Застопане тујих фирми, Љубљана	06-78/1 од 11 VI 1986 година
16	FLORMIDAL (Midazolam)	инјекции, 50 амп. по 3 ml од 15 mg	"	„Галеника“ - Фармацеутско-хемијска индустрија, Белград-Земун	06-2962/1-85 од 16 I 1986 година
17	FRILAVON	таблети, кутија со 1 блистер по 21 таблета	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Зорка“ - Хемијска индустрија, Шабац	06-2353/1 од 30 I 1986 година
18	FRILAVON	таблети, кутија со 3 блистери по 21 таблета	"	"	06-2352/1 од 30 I 1986 година
19	GAMMA VENIN (Immunoglobulinum humanum)	инјекции, 1 шишенце лиофилизат и 1 ампула од 5 ml вода за инјекции	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	Boehringerwerke AG, Marburg - Германија Застапник: „Југохемија“, Радна организација за спољну, унутрашњу трговину и производњу, Белград	06-2285/1 од 30 IV 1986 година
20	GAMMA VENIN (Immunoglobulinum humanum)	инјекции, 1 шишенце лиофилизат и 1 ампула од 10 ml вода за инјекции	"	"	06-2286/1 од 5 V 1986 година
21	GAMMA VENIN (Immunoglobulinum humanum)	инјекции, 1 шишенце лиофилизат и 1 шишенце од 50 ml вода за инјекции	"	"	06-2287/1 од 5 V 1986 година
22	GLIBEDAL (Glibenclamidum)	таблети, 30 x 5 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Алкалоид“ - Хемиска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје	06-450/1 од 20 II 1986 година
23	GLUCOSI INFUNDIBILE 20% (Хипертони раствор за инфузии)	раствор за инфузии, 500 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Босналијек“ - Фармацеутска и санитарска индустрија, Сарајево	06-3078/1 од 30 I 1986 година
24	GYNODIAN DEPOT	инјекции, кутија со 3 амп. од 1 ml	Може да се издава само на лекарски рецепт	Schering AG, Berlin/Bergkamen Застапник: „Алкалоид“ - Хемиска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје	06-45/1 од 20 V 1986 година
25	HAEMATE P 250 I.E. (Humani Faktor VIII)	инјекции, кутија со 1 шишенце лиофилизирана сува супстанција со Фактор VIII 250 I.E. вода за инјекции	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	Производител: „Beringwerke“ AG, Marburg, Германија Застапник: „Југохемија“ - Радна организација за спољну и унутрашњу трговину и производњу, Београд	06-3936/1 од 19 II 1986 година
26	HAEMATE P 500 I.E. (Humani Faktor VIII)	инјекции, кутија со 1 шишенце лиофилизирана сува супстанција со Фактор VIII и 1 шишенце со 20 ml вода за инјекции	"	"	06-3937/1-85 од 19 II 1986 година
27	HAEMATE P 1000 I.E. (Humani Faktor VIII)	инјекции, кутија со 1 шишенце лиофилизирана сува супстанција со Фактор VIII 1000 I.E. и 1 шишенце со 30 ml вода за инјекции	"	"	06-3938/1 од 19 II 1986 година

1	2	3	4	5	6
28	HEPARIN (Heparinum)	инјекции, кутија со 1 шишен- це од 5 ml по 25.000 I.E. хепарин	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	БИОСHEMIE- Вие- на, Застапник: „КО- НИМ“ - Инозем- ска индустрија, Љубљана	06-583/1 од 28 IV 1986 година
29	HEPARINDINY- DERGOT	инјекции, кутија со 20 ампу- ли по 0,7 ml со 5000 I.E.	"	"	06-581/1 од 28 IV 1986 година
30	HEPARIN-DINY- DERGOT	инјекции, 50 кутии со 20 ам- пули по 0,7 ml со 5000 I.E.	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	БИОСHEMIE-Вие- на, Заступник: „КО- НИМ“ - Инозем- ска индустријска застопства, Љуб- љана	06-582/1 од 15 V 1986 година
31	IBUPROFEN (Ibuprofenum)	крем, 50 g	"	„Срболек“ - Радна организација за медицинско снаб- девање, Белград	06-3243/1 од 30 I 1986 година
32	INSULON G PP (Insulinum)	инјекции, кутии со 1 шишен- це од 10 ml по 40 и.е. суспензија за инјекции	Може да се употребу- ва во здравствена ор- ганизација на здружен труд. По исклучок, ле- кот може да се издава и на рецепт од лекар заради продолжување на терапија дома ако е назначено дека ли- цето претходно било лекувано со овој лек во здравствена ор- ганизација на здружен труд	„Плива“ - Творни- ца фармацевтских и хемијских произ- вода, Загреб	06-580/1 од 17 IV 1986 година
33	INSULON S PP (Insulinum)	инјекции, кутија со 1 шишен- це од 10 ml по 40 и.е. суспензија	"	"	06-577/1 од 17 IV 1986 година
34	INSULRAP G PP (Insulinum)	инјекции, кутија со 1 шишен- це од 10 ml по 40 и.е.	"	"	06-579/1 од 17 IV 1986 година
35	INSULRAP S PP (Insulinum)	инјекции, кутија со 1 шишен- це од 10 ml по 40 и.е.	"	"	06-578/1 од 17 IV 1986 година
36	KRYOBULIN TIM 2 250 и.е. (Термоинактиви- сан фактор VIII ху- ман концентрат обработен со па- реа)	1 лио-шишенце термоинактивиран фактор VIII а 250 и.е. и 1 шишенце од 10 ml вода за инјекции	Може да се употребу- ва само во здравстве- на организација на здружен труд	IMMUNO AG; Ви- ена-Австрија, Застапник: „Агроп- рогрес“, Застопание тујих фирми, Љубљана	06-73/1 од 13 VI 1986 година
37	KRYOBULIN TIM 2 500 и.е. (Термоинактиви- ран фактор VIII хуман концентрат обработен со па- реа)	1 лио-шишенце термоинактивиран фактора VIII а 500 и.е. и 1 шишенце од 20 ml вода за инјекции	"	"	06-74/1 од 13 VI 1986 година
38	KRYOBULIN TIM 2 1000 и.е. (Термоинактиви- ран фактор VIII хуман концентрат обработен со па- реа)	1 лио-шишенце термоинактивиран фактор VIII а 1000 и.е. и 1 шишенце од 40 ml вода за инјекции	Може да се употребу- ва само во здравстве- на организација на здружен труд	IMMUNO AG, Ви- ена - Австрија За- ступник: „Агроп- рогрес“ - Застопа- ње тујих фирми, Љубљана	06-75/1 од 13 VI 1986 година
39	KRYOBULIN TIM 3 250 и.е. (Термоинактиви- ран фактор VIII хуман концентрат обработен со па- реа)	1 лио-шишенце термоинактивиран фактор VIII ш 250 и.е. и 1 шишенце од 10 ml вода за инјекции	"	"	06-71/1 од 11 VI 1986 година

1	2	3	4	5	6
40	KRYOBULIN TIM 3 500 и.е. (Термоинактивиран фактор VIII хуман концентрат обработен со па- реа)	1 лио-шишенце термоинактивиран фактор VIII á 500 и.е. и I шишенце од 20 ml вода за инјекции	"	"	06-70/1 од 11 VI 1986 година
41	KRYOBULIN TIM 3 1000 и.е. (Термоинактивиран фактор VIII хуман концентрат обработен со па- реа)	1 лио-шишенце термоинактивиран фактор VIII á 1000 и.е. и I шишенце од 30 ml вода за инјекции	"	"	06-72 од 11 VI 1986 година
42	KRYPTOCUR (Gonadorelinum)	назален спреј 2 шишенца од 10 g со две дозир пум- пи	Може да се употребу- ва во здравствена ор- ганизација на здружен труд. По ис- клучок, лекот може да се издава и на рецепт од лекар заради про- должување на терапи- ја дома, ако е назначе- но дека лицето прет- ходно било лекувано со овој лек во здрав- ствена организација на здружен труд	„НОСЕНСТ“ AG, Франкфурт Застап- ник „Југохемија“ - РО за спољну, унутрашњу трго- вину и производ- њу, Белград	06-505/1 од 17 VI 1986 година
43	LEKACEF (Cefalexinum)	таблети, 16 x 500 mg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Лек“ - Товарна фармацевтских ин- кемичних издел- ков, - Љубљана	06-3696/1 од 11 III 1986 година
44	LEKACEF (Cefalexinum)	таблети, 100 x 500 mg	"	"	06-3699/3-81 од 11 III 1986 година
45	LEKACEF (Cefalexinum)	капсули, 16 x 500 mg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Лек“ - Товарна фармацевтских ин- кемичних издел- ков, Љубљана	06-3697/1-81 од 11 III 1986 година
46	LEKACEF (Cefalexinum)	капсули, 100 x 500 mg	"	"	06-3698/1 од 11 IV 1986 година
47	LEKACEF (Cefalexinum)	капки за деца, 10 ml	"	"	06-3700/3-81 од 11 III 1986 година
48	LEKACEF (Cefalexinum)	суспензија, шише со сува супстанци- ја за приготвување на 100 ml суспензи- ја	"	"	06-3699/3-81 од 11 III 1986 година
49	LENTRAT 50	капсули, 10 x 50 mg	"	„Фармакос“ - Фаб- рика фармацевт- ских и хемијских производа - При- зрен	06-782/1 од 30 I 1986 година
50	LENTRAT 50	капсули, 20 x 50 mg	"	"	06-783/1 од 30 I 1986 година
51	MAMOMIT (Aminoglutethimi- dudm)	таблети, 100 табле- ти	Може да се употребу- ва во здравствена ор- ганизација на здружен труд. По исклучок, ле- кот може да се издава и на рецепт од лекар заради продолжување на терапија дома, ако е назначено дека ли- цето претходно било лекувано со овој лек во здравствена орга- низација на здружен труд	„Плива“ - Фарма- цеутска, хемијска, прехранбена и коз- метичка индустри- ја Загреб	06-896/1 од 11 VI 1986 година



1	2	3	4	5	6
52	MIACALCIC (Calcitoninum)	инјекции, кутија со 5 ампули од 1 ml	Може да се употребу- ва во здравствена ор- ганизација на здружен труд	„Велебит“ – РО за меѓународну и унутарњу тргови- ну, производњу и услуге с ограниче- ном солидарном одговорношћу ОО- УР-а Загреб Про- извођач: SANDOZ AG, Басаел, Швај- царска	06-2658/ од 21 IV 1986 година
53	NATRII HYDRO- GENCARBONA- TIS SOLUTIO (8,4%)	раствор за инфу- зии, 10 ml	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Босналијек“ – Фармацевска, хе- мијска и санитет- ска индустрија – Сарајево	06-3641/1 од 30 I 1986 година
54	NATRII HYDRO- GENCARBONA- TIS SOLUTIO (8,4%)	раствор за инфузи- ја, 20 ml	”	”	06-3642/1 од 30 I 1986 година
55	NATRII LASTATIS INFUNDIBILE COMPOSITUM	раствор за инфузи- ја, 500 ml	”	”	06-3643/1 од 30 I 1986 година
56	NIFECART (Nifedipinum)	ретарт таблети, 30 x 20 mg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Лек“ – Товарна фармацевтских ин- кемичних издел- ков, Љубљана	06-2550/1-85 од 17 I 1986 година
57	NIFECART (Nifedipinum)	ретарт таблети, 50 x 20 mg	”	”	06-2549/1-85 од 17 I 1986 година
58	NIFECART (Nifedipinum)	ретарт таблети, 400 x 20 mg	”	”	06-2548/1-85 од 17 I 1986 година
59	NIFECART (Nifedipinum)	ретарт таблети, 400 x 20 mg	”	”	06-2547/1-85 од 17 I 1986 година
60	NITROGLYCERIN (Gliceriltrinitratum)	лингвалети, 40 лингвалети	”	„Срболек“ – Радна организација за медицинско снаб- девање Белград	06-2957/1 од 4 II 1986 година
61	OBYTIN (Ciclopiroxi olami- num)	крем, 20 g	”	„Југоремедија“ – Фабрика лекови Зрењанин	06-508/1 од 29 IV 1986 година
62	OBYTIN (Ciclopiroxi olami- num)	пудра, 30 g	”	”	06-506/1 од 28 IV 1986 година
63	OBYTIN (Ciclopiroxi olami- num)	раствор, 20 ml	”	”	06-507/1 од 28 IV 1986 година
64	RAPIFEN (Alfentanilum)	Инјекции, 50 ампу- ли од 2 ml по 0,5 ml	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Агропрогрес“ – Застопање тујих фирми, – Љубљана Произвођач: Jan- ssen Pharma ceuti- ca-Beerse, Белгија	06-546/1 од 18 IV 1986 година
65	RAPIFEN (Alfentanilum)	инјекции, 50 ампу- ли од 10 ml по 0,5 ml	”	”	06-545/1 од 18 IV 1986 година
66	ROACCUTANE (Izotretionin)	капсули, 30 x 2,5 mg	Може да се употребу- ва во здравствена ор- ганизација на здружен труд. По исклучок, ле- кот може да се издава и на рецепт од лекар заради продолжување на терапија дома, ако е назначено дека ли- цето претходно било лекувано со овој лек во здравствена ор- ганизација на здружен труд.	„Југомонтана“ – Радна организаци- ја за заступање иностраних фир- ми, Белград Про- изводител: La Roc- he, Швајцарска	06-3612/1-85 од 31 I 1986 година

1	2	3	4	5	6
67	ROACCUTANE (Izotretionin)	капсули, 100 × 2,5 mg	"	"	06-3611/1-85 31 I 1986 година
68	ROACCUTANE (Izotretionin)	капсули, 30 × 10 mg	"	"	06-3610/1-85 3 II 1986 година
69	ROACCUTANE (Izotretionin)	капсули, 100 × 10 mg	"	"	06-3609/1-85 од 3 II 1986 година
70	ROACCUTANE (Izotretionin)	капсули, 30 × 20 mg	"	"	06-3608/1-85 3 II 1986 godina
71	ROACCUTANE (Izotretionin)	капсули, 100 × 20 mg	"	"	06-3607/1 од 3 II 1986 година
72	TEMADON (Rimazoli methyl- sulfas)	таблети, 10 × 300 mg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Плива“ – Фарма- цеутска, кемијска, прехранбена и коз- метичка индустри- ја – Загреб	06-4826/3-79 од 30 VI 1986 година
73	TRILAPRIM (Trimetoprimun)	таблети, 50 × 100 mg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Здравље“ – Фаб- рика фармацевт- ских и хемијских производа Леско- вац	06-3069/1-85 од 30 I 1986 година
74	URSOFALK (Acidum ursodeso- xycholicum)	капсули, 100 × 250 mg	"	"	06-3068/1-85 од 4 II 1986 година
75	VACCINUM DIP- HTHERICUM, TE- TANICUM PURI- FICATUM ET PERTUSSICUM PRO ADULTIS ADSORBTUM (Di- -Te-Per-Al-A)	10 шишиња по 5 ml вакцини	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Торлак“ – Инсти- тут за имунобио- логију и вирусоло- гију, Белград	06-2283/1 од 17 IV 1986 година
76	VACCINUM PER- TUSSICUM	инјекции, 10 ши- шиња по 5 ml вак- цини	"	"	06-44/1 од 16 IV 1986 година
77	VIPSOGAL	маст, 100 g	"	„Галеника“ – Фар- мацевтско-хемиј- ска индустрија Белград – Земун	06-897/1 од 14 IV 1986 година

06 Бр. 2598  
21 октомври 1986 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за труд,  
здравство и социјална заштита,  
д-р Јанко Обочки, с.р.

### 906.

Врз основа на член 33 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, број 9/81), Сојуз-  
ниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

## СПИСОК

**НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ВО НОВИ ФОРМИ, ПАКУВАЊА, ДОЗИ СО ПРОМЕНЕТИ НАЗИВИ И НАЧИН НА ИЗДА-  
ВАЊЕ ЗА ЧИЕ ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ Е ДАДЕНО ОДОБРЕНИЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ  
1986 ГОДИНА**

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 година дадено е одобрение за пуштање во промет на следните готови  
лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Начин на издавање односно употреба на лекот	Производител на лекот	Број и датум на решението за пуш- тање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	ALTRAMET (cimetidinum)	инјекции, 10 ампу- ли од 10 ml по 1000 mg	Може да се издава са- мо на лекарски ре- цепт	„Лек“ – Товарна фармацевтских ин- кемичних издел- ков, Љубљана	06-2894/1-85 од 30 I 1986 година

1	2	3	4	5	6
2	ALTRAMET (Cimetidinum)	таблети, 20 x 400 mg	"	"	06-2895/1-85 од 30 I 1986 година
3	ALTRAMET (Cimetidinum)	таблети, 50 x 400 mg	"	"	06-2896/1 од 30 I 1986 година
4	ALTRAMET (Cimetidinum)	лакирани таблети, 35 x 200 mg	"	"	06-596/1 од 27 II 1986 година
5	ALTRAMET (Cimetidinum)	лакирани таблети, 50 x 200 mg	"	"	06-597/1 од 27 II 1986 година
6	ALTRAMET (Cimetidinum)	лакирани таблети, 150 x 200 mg	"	"	06-3092/1 од 24 X 1985 година
7	BADEMIN (Methenamini mandelas)	дражеи, 50 x 0,5 g	"	„Инех-Хемофарм” - Фармацеутско- хемијска индустрија, Вршац	06-208/1 од 13 III 1986 година
8	BADEMIN (Methenamini mandelas)	дражеи, 100 x 0,5 ОПЗ0г	"	"	06-209/1 од 18 III 1986 година
8a	AKOCIL (Piperacilinum)	инјекции, 1 шишенце по 4 g	"	„Зорка” - Хемијска индустрија - Шабац	06-2679/1 од 26 VI 1986 година
9	DUGEN (Medroxyprogesteroni acetat)	инјекции, шишенце од 1 ml по 50 mg	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Инех-Хемофарм” - Фармацеутско-хемијска индустрија, Вршац	06-686/1 од 25 III 1986 година
10	DUGEN (Medroxyprogesteroni acetat)	форте инјекции, шишенце од 1 ml по 150 mg	"	"	06-683/1 од 25 III 1986 година
11	DUGEN (Medroxyprogesteroni acetat)	форте инјекции, шишенце од 3,3 ml по 500 mg	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	"	06-682/1 од 25 III 1986 година
12	DUGEN (Medroxyprogesteroni acetat)	инјекции, шишенце од 3 ml по 150 mg	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	"	06-685/1 од 25 III 1986 година
13	DUGEN (Medroxyprogesteroni acetat)	инјекции, шишенце од 5 ml по 250 mg	"	"	06-684/1 од 25 III 1986 година
14	DUGEN (Medroxyprogesteroni acetat)	таблети, 100 x 100 mg	Може да се издава со рецепт на лекар специјалиста од соодветна гранка на медицината. По исклучок, лекот може да се издава и со рецепт на друг лекар, ако е назначено дека лекот е пропишан врз основа на мислење на лекар специјалиста од соодветна гранка на медицината	"	06-690/1 од 25 III 1986 година
15	EXTENCILLINE (Benzathini benzylpenicillinum)	инјекции, 1 шишенце од 600.000 и.е. бензатин бензилпеницилин	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Алкалоид” - Хемијска, фармацевтска, козметичка индустрија, Скопје Произвођач: „SPE-CIA”, Париз	06-667/1 од 8 IV 1986 година
16	EXTENCILLINE (Benzathini benzylpenicillinum)	инјекции, 1 шишенце со 1.200.000 и.е. бензатинбензилпеницилинум)	"	"	06-665/1 од 9 IV 1986 година
17	EXTENCILLINE (Benzathini benzylpenicillinum)	инјекции, 1 шишенце со 2.400.000 и.е. бензатинбензилпеницилин	"	"	06-666/1 од 9 IV 1986 година

1	2	3	4	5	6
18	FLUGALIN (Flurbiprofen)	супозитории, 12 супозитории	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Галеника“ – Фармацеутско-хемијска индустрија, Београд – Земун	06-24/1 од 21 I 1986 година
19	GLUKOZA 5% (Dekstroza)	раствор за инфузии, пластична вреќичка со 500 ml	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Плива“ – Фармацеутска, хемијска, прехранбена и козметичка индустрија, Загреб	06-38/1 од 3 II 1986 година
20	GLUKOZA 10% (Dekstroza)	раствор за инфузии, пластична вреќичка со 500 ml	”	”	06-39/1 од 3 II 1986 година
21	ILETON (Dihydralazini mesilas)	инјекции, 5 ампули по 25 mg	”	”	06-497/1 од 22 IV 1986 година
22	ILETON (Dihydralazini mesilas)	инјекции, 50 ампули по 25 mg	”	”	06-498/1 од 23 IV 1986 година
23	ISOPTIN mite (Verapamilum)	дражеи, 30 дражен по 40 mg	Може да се издава само на лекарски рецепт	„Лек“ – Товарна фармацевтских инкемичних изделков, Љубљана	06-391/1 од 23 V 1986 година
24	ISOPTIN mite (Verapamilum)	дражеи, 500 x 40 mg	”	”	06-390/1 од 23 V 1986 година
25	KUTERID	таблети, 10 x 0,5 mg	”	”	06-163/1-85 од 25 II 1986 година
26	KUTERID	таблети, 100 x 0,5 mg	”	”	06-162/1-85 од 25. II 1986 година
27	LASIX (Furosemidum)	таблети, 10 x 40 mg	”	„Југоремедија“ – Фабрика лекова, Зрењанин	06-2030/1 од 16 VI 1986 година
28	LEMOD (Methylprednisoloni succinas natricum)	солу инјекции, 1 шишенце по 20 mg и 1 ампули со 1 ml растворувач	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Инех-Хемофарм“ – Фармацеутско-хемијска индустрија – Вршац	06-702/1 од 13 III 1986 година
29	LEMOD (Methylprednisoloni succinas natricum)	солу – инјекции, 15 шишенца по 20 mg и 15 ампули со 1 ml растворувач	Може да се употребува само во здравствени организации на здружен труд	„Инех-Хемофарм“ – Фармацеутско-хемијска индустрија – Вршац	06-701/1 од 13 III 1986 година
30	LEMOD (Methylprednisoloni succinas natricum)	солу – инјекции, 1 шишенце по 40 mg метил-преднизолон и 1 ампула со 1 ml растворувач (0,5% бензил-алкохол)	”	”	06-709/1 од 20 III 1986 година
31	LEMOD (Methylprednisoloni succinas natricum)	солу – инјекции, 15 шишенца по 40 mg метил-преднизолон и 15 ампули од 1 ml растворувач (0,5% бензил алкохол)	”	”	06-708/1 од 20 III 1986 година
32	LEMOD (Methylprednisoloni succinas natricum)	солу – инјекции, 1 шишенце по 125 mg метил-преднизолон и 1 ампула со 2 ml растворувач (0,5% бензил-алкохол)	”	”	06-707/1 од 21 III 1986 година
33	LEMOD (Methylprednisoloni succinas natricum)	солу – инјекции, 1 шишенце по 500 mg метил-преднизолон и 1 ампула со 7,8 ml растворувач (0,5% бензил алкохол)	”	”	06-706/1 од 21. III 1986 година
34	LEMOD (Methylprednisoloni acetatas)	депо инјекции, шишенце од 1 ml по 40 mg	”	”	06-705/1 од 13 III 1986 година

1	2	3	4	5	6
35	LEMOD (Methylprednisoloni acetat)	депо инјекции, 10 шишенце од 1 ml по 40 mg	"	"	06-704/1 од 13 III 1986 година
36	LEMOD (Methylprednisoloni acetat)	депо инјекции, ши- шенце од 5 ml по 200 mg	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	"	06-703/1 од од 13 III 1986 година
37	LEMOD (Methylprednisoloni acetat)	депо – инјекции, 10 шишенце од 5 ml по 200 mg	"	"	06-918/1 од 13 III 1986 година
38	LUBOR (Prioxicamum)	капсули, 20 × 20 mg	Може да се издава са- мо со лекарски рецепт	„Подравка-Белу- по” – Лијекови, козметички и ке- мијски производи, Копривница	06-584/1 од 22 IV 1986 година
39	LUBOR (Prioxicamum)	капсули, 50 × 20 mg	"	"	06-586/1 од 22 IV 1986 година
40	LUBOR (Prioxicamum)	супозитории, 10 су- позитории по 20 mg	"	"	06-585/1 од 22 IV 1986 година
41	MORADOL (Butorphanoli tar- tras)	инјекции, 50 ампу- ли од 1 ml по 2 mg	Може да се употребу- ва во здравствена ор- ганизација на здружен труд. По исклучок, ле- кот може да се издава и на рецепт од лекар ако е назначено дека лицето претходно би- ло лекувано со овој лек во здравствена ор- ганизација на здружен труд	„Галеника” – Фар- мацеутско-хемиј- ска индустрија, Белград – Земун	06-898/1 од 17 III 1986 година
42	NESDONAL (Thiopentalum na- tricum)	инјекции, 20 лио- ампули од 10 ml по 0,5 g mg	Може да се употребу- ва само во здравстве- на организација на здружен труд	Производител: „SPECIA”, Париз Застапник: „Алка- лоид” – Хемиска, фармацеутска, коз- метичка индустри- ја, Скопје	06-669/1 од 4 IV 1986 година
43	NESDONAL (Thiopentalum na- tricum)	инјекции, кутија са 20 лиоампули од 20 ml по 1 g	"	"	06-670/1 од 7 IV 1986 година
44	NATRII CHLORI- DI INFUNDIBILE	физиолошки рас- твор, пластична вreckичка со 500 ml раствор	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Плива” – Фармаце- утска, кемијска, прехранбена и коз- метичка индустри- ја – Загреб	06-40/1 од 3 II 1986 година
45	OVESTIN (Estriolum)	крем, 50 g	Може да се издава са- мо со лекарски рецепт	Производител: „Organon”, Холан- дија Застапник: „Хер- мес” – Застопство иноземских ин нотрања трговина, Љубљана	06-1290/1 од 22 IV 1986 година
46	PYOSTACINE (Pristinamycinum)	таблети, 20 × 250 mg	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	Производител: „Sresia”, Париз Застапник: „Алка- лоид” – Хемиска, фармацеутска, коз- метичка индустри- ја, Скопје	06-608/1 од 9 IV 1986 година
47	RESOCHIN (Chloroquini dip- hosphas)	таблети, 20 × 0,25 g	Може да се издава са- мо со лекарски рецепт	„Bayer-Pharma Ју- гославија” – То- варна фармацев- тских ин кемијских изделков, Љубљана	06-736/1 од 14 IV 1986 година
48	RINGEROVA OTOPINA	за инфузија, плас- тична вреќичка со 500 ml раствор	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Плива” – Фарма- цеутска, кемијска, прехранбена и коз- метичка индустри- ја, Загреб	06-37/1 од 3 II 1986 година

1	2	3	4	5	6
49	SINECOD (Butamiratum)	форте дражен, 10 x 50 mg	Може да се издава са- мо со лекарски рецепт	„Inex-Hemofarm” – фармацеутско-хе- мијска индустрија – Вршац	07-5372/1 од 16 I 1986 година
50	SINECOD (Butamiratum)	капки, 10 ml	”	”	06-20/1 од 16 I 1986 година
51	SINECOD (Butamiratum)	сируп, 200 ml	”	”	06-19/1 од 16 I 1986 година
52	SINERSUL	инјекции, 10 ампу- ли по 5 ml	Може да се употребу- ва само во здравстве- ни организации на здружен труд	„Плива” – Фарма- цеутска, кимијска, прехранбена и коз- метичка индустри- ја, Загреб	06-1704/1 од 28 IV 1986 година
53	URUTAL (Betahistini chlori- dum)	таблети, 100 x 8 mg	Може да се издава са- мо со лекарски рецепт	„Подравка-Белу- по” – Радна орга- низација производ- ње и прераде ке- мијских производа, Копривница	06-2092/1 од 3 V 1986 година
54	VEROQAL (Temazepamum)	меки капсули, 500 x 10 mg	”	„Лек” – Товарна фармацевтских ин- кемичних издел- ков, Љубљана	06-975/1 од 13 II 1986 година
55	LIPOMAL (Probucollum)	таблети, 60 x 250 mg	”	„Алкалоид” – Хе- миска, фармацеут- ска, козметичка ин- дустрија, Скопје	06-3213/1 од 28 III 1986 година
56	LIPOMAL (Probucollum)	таблети, 500 x 250 mg	”	”	06-3214/1 од 28 III 1986 година
57	TRENTAL 400 (Pentoxifyllinum)	дражен, 20 x 400 mg	”	„Југоремедија” – Фабрика лекова, Радна организаци- ја са П.О. у саста- ву ИПК „Серво Михаљ”, Зрењанин	06-678/1 од 21 IV 1986 година

06 Број: - 06 - 2599  
21 октомври 1986 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и социјална  
заштита,  
д-р Јанко Обочки, с. р.

907.

Врз основа на член 33 став 1 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 9/81),  
Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита објавува

### СПИСОК

НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ И ФОРМИ ИЛИ ПАКУВАЊА НА ГОТОВИ ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ДОНЕСЕНО РЕШЕНИЕ ЗА  
УКИНУВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕТО ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО 30 ЈУНИ  
1986 ГОДИНА

Во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 година се укинати одобренјата за пуштање во промет на следните  
готови лекови:

Реден број	Назив на лекот	Форма и пакување на лекот	Производител на лекот	Број и датум на одобрението за пуштање во промет на лекот	Број и датум на одобрението за укинување на решението за пуштање на лекот во промет
1	2	3	4	5	6
1	AMBRAMYCIN	капсули, 104 x 250 mg	„Галеника” – Фарма- цеутско-хемијска ин- дустрија, Белград-Зе- мун	0502-1644/1 од 29 VI 1977 година	07-2120/1-83 од 18. II 1986. година

1	2	3	4	5	6
2	AMBRAMYCIN	маст 3%, 10 g	"	09-352/4 од 24 VI 1958 година	07-2119/1-83 од 18 II 1986 година
3	AMBRAMYCIN	маст за очи 1%, 5 g	"	09-352/3 од 24 VI 1958 година	07-2118/1-83. од 18 II 1986 година
4	COFFALGIN	таблети, 10 табл.	„Лек” - Товарна фармацевтских ин кемичних изделков, Љубљана	05/2-2408/1 од 28 VII 1976 година	06-1580/1 од 20 V 1986 година
5	COFFALGIN	таблети, 500 табл.	„Лек” - Товарна фармацевтских ин кемичних изделков - Љубљана	05/2-2409/1 од 28 VII 1975 година	06-1579/1 од 20 V 1986 година
6	COLFARIT	таблети, 30 x 500 mg	„Вауер-Pharma Југославија - Товарна фармацевтских ин кемичних изделков, Љубљана	07-2300/1 од XII 1982 година	06-3/1 од II 1986 година
7	DITAMIN	таблети, 20 x 1 mg	„Лек” - Товарна фармацевтских ин кемичних изделков, Љубљана	0502-5980/1-77 од 24 V 1978 година	06-2968/1 од 20 V 1986 година
8	DOBULEX	инјекции, 10 шишенца по 250 mg	„Лек” - Товарна фармацевтских ин кемичних изделков, Љубљана	07-2335/1 од VII 1981 година	06-1578/1 од 20 V 1986 година
9	DOLOFEN	таблети, 10 табл.	„Галеника” - Фармацеутско-хемијска индустрија Белград-Земун	05-6421/1 од 23 X 1979 година	06-1359/1 од 20 V 1986 година
10	GASVAN	таблети, 50 x 80 mg	„Срболек” - Радна организација за медицинско снабдевање, Белград	05-7059/1-79 од 23 V 1980 година	06-3171/1-85 од 17 II 1986 година
11	GASVAN	таблети, 100 x 80 mg	"	05-7060/1-79 од 23 V 1980 година	06-3169/1-85 од 17 II 1986 година
12	LEKOCILIN	инјекции, 50 шишенца по 400.000 и.ј.	„Лек” - Товарна фармацевтских ин кемичних изделков, Љубљана	05-831/1 од 11 II 1980 година	06-1581/1 од 20 V 1986 година
13	LEKOCILIN	инјекции, 50 шишенца по 800.000 е.е.	"	05-830/1 од 11 IX 1980 година	06-1582/1 од 20 V 1986 година
14	LEKOCILIN	инјекции, 50 шишенца по 1,200.000 и.е.	"	05-829/1 од 11 IX 1980 година	06-1583/1 од 20 V 1986 година
15	LEKOCILIN	инјекции, 50 шишенца по 4,000.000 и.е.	"	05-828/1 од 11 IX 1980 година	06-1586/1 од 20 V 1986 година
16	LEKOCILIN	инјекции, 10 шишенца по 4,000.000 и.е и 10 шишенца од 5 ml вода за инјекции	"	05-826/1 од 11 IX 1980 година	06-1584/1 од 20 V 1986 година
17	LEKOCILIN	инјекции, 10 шишенца по 4,000.000 и.е.	„Лек” - Товарна фармацевтских ин кемичних изделков, Љубљана	05-827/1 од 11 IX 1980 година	06-1585/1 од 20 V 1986 година
18	LEKOTAM	капсули, 30 x 3 mg	"	0502-5513/1-77 од 5 I 1978 година	06-1576/1 од 20 V 1986 година
19	LEKOTAM	капсули 100 x 3 mg	"	0502-5514/1-77 од 5 I 1978 година	06-1577/1 од 20 V 1986 година
20	LUTESTROL DEPO	инјекции, 5 ампули од 1 ml	„Галеника” - Фармацеутско-хемијска индустрија Земун	0502-1118/1 од 29 VI 1979 година	06-3940/1-85 од 18 II 1986 година



1	2	3	4	5	6
21	METILPREDNI-ZOLON	инјекции, 1 шишенце по 20 mg и 1 ампула со 1 ml растворач	„Инех-Хемофарм“ – Фармацеутско хемијска индустрија и индустрија за производњу капиларних дијализатора, Вршац	05-1522/1 од 22 IV 1980 година	06-699/1 од 19 V 1986 година
22	METILPREDNI-ZOLON	инјекции, 15 шишенца по 20 mg и 15 ампули по 1 ml растворувач	”	05-1523/1 од 27 VI 1980 година	06-698/1 од 19 V 1986 година
23	METILPREDNI-ZOLON	инјекции, 1 шишенце од 40 mg и 1 ампула со 1 ml растворувач	”	05-1512/1 од 22 IV 1980 година	06-697/1 од 19 V 1986 година
24	METILPREDNI-ZOLON	инјекции, 15 шишенца по 40 mg и 15 ампули со 1 ml растворувач	”	05-1524/1 од 27 VI 1980 година	06-696/1 од 19 V 1986 година
25	METILPREDNI-ZOLON	инјекции, 1 шишенце по 125 mg и 1 ампула со 2 ml растворувач	”	05-1513/1 од 22 IV 1980 година	06-695/1 од 19 V 1986 година
26	METILPREDNI-ZOLON	инјекции, 1 шишенце по 500 mg и 1 ампула со 7,8 ml растворувач	Inex-Hemofarm” – Фармацеутско хемијска индустрија и индустрија за производњу капиларних дијализатора, Вршац	05-1519/1 од 22 IV 1980 година	06-694/1 од 19 V 1986 година
27	METILPREDNI-ZOLON	суспензија за инјекции, шишенца од 1 ml по 40 mg	”	05-1510/1 од 22 IV 1980 година	06-693/1 од 19 V 1986 година
28	METILPREDNI-ZOLON	суспензија за инјекции, 10 шишенца од 1 ml по 40 mg	”	05-1525/1 од 27 VI 1980 година	06-692/1 од 19 V 1986 година
29	METILPREDNI-ZOLON	суспензија за инјекции, шишенце од 5 ml по 200 mg	”	05-1511/1 од 22 IV 1980 година	06-691/1 од 19 V 1986 година
30	METILPREDNI-ZOLON	суспензија за инјекции, 10 шишенца од 5 ml по 200 mg	”	05-1526/1 од 27 VI 1980 година	06-919/1 од 19 V 1986 година
31	METILPREDNI-ZOLON	таблети, 20 × 4 mg	”	06-2515/1 од 25 X 1985 година	06-700/1 од 19 V 1986 година
32	MEDROKSIPROGESTERON	инјекции, шишенце од 1 ml по 50 mg	”	05-1514/1 од 22 IV 1980 година	06-688/1 од 15 V 1986 година
33	MEDROKSIPROGESTERON	инјекции, шишенца од 3 ml по 150 mg	”	05-1515/1 од 22 IV 1980 година	06-687/1 од 15 V 1986 година
34	MEDROKSIPROGESTERON	инјекции, шишенце од 5 ml по 250 mg	„Inex-Hemofarm” – Фармацеутско-хемијска индустрија и индустрија за производњу капиларних дијализатора, Вршац	05-1516/1 од 22 IV 1980 година	06-681/1 од 15 V 1986 година
35	MEDROKSIPROGESTERON	таблети, 100 × 100 mg	”	07-3577/1 од 6 XII 1982 година	06-689/1 од 15 V 1986 година
36	MEDROKSIPROGESTERON FORTE	инјекции, шишенце од 1 ml по 150 ml	”	05-1520/1 од 22 IV 1980 година	06-680/1 од 15 V 1986 година
37	MEDROKSIPROGESTERON FORTE	инјекции, шишенце од 3,3 ml по 500 mg	”	05-1521/1 од 22 IV 1980 година	06-679/1 од 15 V 1986 година
38	MODURETIC	таблети, 12 таблети	„Лек” – Товарна фармацевтских индустријских изделков, Љубљана	289/1 од 30 IX 1974 одина	06-1820/1 од 13 V 1986 година
39	NITROBUKAL	букалети, 30 булакети по 1 mg	„Крка” – Товарна здравил, Ново Место	07-893/1 од 18 VI 1984 година	06-1674/1 од 20 V 1986 година

1	2	3	4	5	6
40	NALORPHINE	инјекции, 10 ампули од 1 ml по 10 mg	"	379/1 од 2 IX 1974 година	06-1992/1 од 20 V 1986 година
41.	NOVODON	таблети, 10 таблети	"	0502-6056/1 од 12 V 1978 година	06-1994/1 од 20 V 1986 година
42	OESTROTEST	инјекции, кутија со 5 ампули од 1 ml	„Галеника“ – Фармацеутско-хемијска индустрија, Белград-Земун	0502-1121 од 29 VI 1977 година	06-3946/1 од 18 II 1986 година
43	OESTROTEST	лингвалети, 10 лингвалети	„Галеника“ – Фармацеутско-хемијско индустрија, Белград-Земун	09-1538/1 од 25 II 1959 година	06-3944/1-85 од 18 II 1986 година
44	ONCOVIN	инјекции, 1 шишенце од 5 mg и 1 шишенце од 10 ml растворувач	„Лек“ – Товарна фармацевтских индустријских изделков, Љубљана	6-7804/1-72 од 5 II 1973 година	06-1571/1 од 20 V 1986 година
45	ORAMYCIN	капсули, 8 x 100 mg	„Крка“ – Товарна здравил, – Ново Место	07-847/1 од 6 XI 1984 година	06-2089/1 од 16 V 1986 година
46	ORAMYCIN	капсули, 100 x 100 mg	"	07-848/1 од 6 XI 1984 година	06-2091/1 од 16 V 1986 година
47	ORAMYCIN	капсули, 500 x 100 mg	"	07-849/1 од 6 XI 1984 година	06-2090/1 од 16 V 1986 година
48	PASTA ZINCI OXYDI	туба со 25 g	Лјекарна „Трешњевка“, Загреб	15-35/1 од 2 VIII 1966 година	06-3767/1-85 од 17 II 1986 година
49	PASTA ZINCI SALISYLATA (Ph Jug II)	туба со 25 g	"	15-36/1 од 28 VII 1966 година	06-3768/1-85 од 17 II 1986 година
50	PENICILIN G	инјекции, 50 шишенца по 200.000 и.е.	„Лек“ Товарна фармацевтекилин индустријских изделков Љубљана	05-825/1 од 4 IX 1980 година	06-1572/1 од 20.V 1986 година
51	PENICILIN G	инјекции, 50 шишенца по 500.000 и.л.	"	05-824/1 од 4 IX 1980 година	06-1574/1 од 20 V 1986 година
52	PENICILIN G	инјекции, 10 шишенца по 1.000.000 и.е. и 10 шиш. по 2 ml вода за инјекции	"	05-822/1 од 4 IX 1980 година	06-1573/1 од 20 V 1986 година
53	PENICILIN G	инјекции, 50 шишенца по 1.000.000 и.е.	"	05-823/1 од 4 IX 1980 година	06-1575/1 од 28 V 1986 година
54	PIPTAL	капки за деца, 15 ml	„Галеника“ – Фармацеутско-хемијска индустрија, Белград-Земун	05-6223/1-69 од 16 VIII 1975 година	07-2114/1-83 од 18 II 1986 година
55	PROGESTERON DEPO	инјекции, 5 амп. од 1 ml по 65 mg	"	0502-1126/1 од 29 VI 1977 година	06-3941/1-85 од 18 II 1986 година
56	PRORESID	инјекции, 100 ампули од 2 ml по 400 mg	„Велебит“ – Радна организација за меѓународну и унутрашњу трговину, производњу и услуге с ограниченом солидарном одговорношћу ООУР-а, Загреб	15/II-128/1-67 од 28 III 1968 година	06-495/1 од 17 III 1986 година
57	PRORESID	капсули, 100 x 50 mg	"	15/II-130/1-67 од 11 VII 1968 година	06-496/1 од 17 III 1986 година
58	RESOCHIN	таблети, 30 x 0,25 g	„Вауег-Pharma Југославија“ – Товарна фармацевтских индустријских изделков, Љубљана	08-5327/1 од 20 VII 1971 година	06-2980/1 од 20 V 1986 година

1	2	3	4	5	6
59	RIFADIN	капсули, 104 x 150 mg	„Галеника“ - Фармацеутско-хемијска индустрија, Белград-Земун	0502-4627/1-77 од 9 I 1978 година	06-2112/1-83 од 17 III 1986 година
60	RIFADIN	капсули, 16 x 300 mg	”	05-554/1 од 25 III 1969 година	07-2110/1-83 од 13 III 1986 година
61	RIFADIN	капсули, 104 x 300 mg	”	0502-4626/1-77 од 9 I 1978 година	07-2111/1-83 од 17 III 1986 година
62	RIFOCIN	инјекции, 5 ампули од 1,5 ml по 125 mg	”	0502-1114/1 од 29 VI 1977 година	07-2115/1-83 од 17 III 1986 година
63	RIFOCIN	ампули, 1 ампула од 3 ml по 250 mg	”	15-515-135/1 од 25 IV 1964 година	07-131/1-84 од 17 III 1986 година
64	RIFOCIN	инјекции, 5 амп. од 3 ml по 250 mg	„Галеника“ - Фармацеутско-хемијска индустрија, Белград-Земун	0502-1115/1 од 29 VI 1977 година	07-2116/1-83 од 17 III 1986 година
65	RIFOCIN	ампули за интравенозна примена, кутија со 1 ампули од 500 mg и.в.	”	15-307/1 од 5 IV 1966 година	07-2117/1-83 од 17 III 1986 година
66	SANOTUS	сируп за деца, 100 ml	„Крка“ - Товарна здравил, Ново Место	05-4339/1-78 од 13 VII 1979 година	06-2214/1-85 од 28 VI 1986 година
67	SARIDON	таблети, 10 таблети	„Галеника“ - Фармацеутско-хемијска индустрија, Белград-Земун	05-6219/1-69 од 16 VII 1970 година	06-3943/1 од 15 V 1986 година
68	SINECOD	сируп, 125 g	”Инех-Хемофарм“ - Фармацеутско-хемијска индустрија, Вршац	2151/1 од 31.XII 1974 година	06-21/1 од 17 II 1986 година
69	SINECOD	дражеи, 30 x 5 mg	”	294/1 од 31.XII 1974 година	06-23/1 од 17 II 1986 година
70	SINECOD	капки, 10 ml	”	0502-2150/1-74 од 27 VI-1977 година	06-22 од 17 II 1986 година
71	SOLUTIO LAEVILOSAE 5%	стерилен и апироген раствор за и.в.употреба, 500 ml	Завод за трансфузију крви, Сараево	05-1660/1-68 од 11 XII 1969 година	06-487/1 од 15 V 1986 година
72	SOLUTIO RINGERI	стерилен, апироген раствор, 500 ml	”	09-687/1-60 од 30 XII 1960 година	06-491/1 од 15 V 1986 година
72	SOLUTIO PROCAINI HYDROCHLORIDI 1%	200 ml	”	05-1726/1-68 од 25 XV 1969 година	06-490/1 од 15 V 1986 година
73	SOLUTIO NATRII CHLORIDI ISOTONICA	стерилен, апироген физиолошки раствор, 500 ml	Завод за трансфузију крви, Сараево	09-688/1-60 од 30 XII 1960 година	06-488/1 од 15 V 1986 година
74	SOLUTIO GLUCOSI 5%	стерилен, апироген раствор, 500 ml	Завод за трансфузију крви, Сараево	09-684/1 од 30.XII 1960 година	06-489/1 од 15 V 1986 година
75	SULFURAN	про балнео, 10 плочки по 100 g	„Зорка“ - Хемијска индустрија, Шабац	09-895/2 од 16 VII 1959 година	06-3438/1-85, од 17 II 1986 година
76	SUTIDIL	капсули, 40 x 100 mg	„Крка“ - Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство, Љубљана	05-4337/1-78 од 22 VIII 1979 година	06-3709/1-85 од 18 II 1986 година
77	SUTIDIL	капсули, 120 x 100 mg	”	05-4336/1-78 од 22 VIII 1979 година	06-3708/1-85 од 18 II 1986 година
78	TAMETIL	инјекции, 10 ампули по 2 ml	”	0501-6188/1-79 од 26 XII 1981 година	06-2215/1-85 од 17 II 1986 година
79	TESTOSTERON DEPO	инјекции, кутија со 1 ампула од 1 cm по 100 mg	„Галеника“ - Фармацеутско-хемијска индустрија, Белград - Земун	09-3047/1 од 15 IX 1959 година	06-3942/1-85 од 18 II 1986 година

1	2	3	4	5	6
80	TESTOSTERON DEPO	инјекции, кут. со 5 ампули од 1 ml по 100 mg	"	0502-1123/1 од 29 VI 1977 година	06-3945/1-85 од 18.11 1986 година
81	TOMANOL	желе, 25 g	„Крка“ - Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство, Ново Место	05-699/1 од 31 VIII 1978 година	06-1993/1 од 20 V 1986 година
82	ULTER N	таблети, 40 таблети	„Лек“ - Товарна фармацевтских ин кемичних изделков, Љубљана	08-1837/1 од 1 IX 1976 година	06-1570/1 од 20 V 1986 година
83	UNGUENTUM ACIDI BORICI (Ph. Jug II)	туба со 25 g	Љекарна „Трешњевка“, Загреб	15-37/1 од 2 VIII 1966 година	06-3769/1-85 од 17 II 1986 година
84	UNGUENTUM AMMONII SULFOGYRODALAS	туба со 25 g	Љекарна „Трешњевка“, Загреб	15-38/1 од 7 XI 1966 година	06-3770/1-85 од 17 II 1986 година
85	UNGUENTUM CONTRA RHEUMATA	туба со 25 g	Љекарна „Трешњевка“, Загреб	15-39/1 од 7 XI 1966 година	06-3771/1-85 од 17 II 1986 година
86	URISEPT	таблети, 100 x 500 mg	„Срболек“ - Радна организација за медицинско снабдевање, Белград	07-4643/1 од 2 XI 1982 година	06-3170/1-85 од 17 II 1986 година
87	VIBRAMYCIN	инјекции и.в., шишенце со 100 mg	„Крка“ - Фармацевтика, кемија, козметика, здравилиште ин гостинство, - Ново Место	6-1771/1 од 22 X 1973 година	07-843/1-84 од 17 III 1986 година
88	VISKEN	таблети, 30 x 5 mg	"	06-1448/1 од 11 V 1973 година	06-1997/1 од 20 V 1986 година
89	VISKEN	таблети, 20 x 15 mg	"	0502-1765/1 од 9 V 1978 година	06-1996/1 од 20 V 1986 година
90	NOVODON	таблети, 500 табл.	"	0502-6057/1 од 12 V 1978 година	06-1995/1 од 20 V 1986 година
91	VISKEN	капки, 50 ml	"	6157/1-77 од 12 I 1978 година	06-1998/1 од 20 V 1986 година
92	VISKEN	ампуле, 5 ампула од 5 ml	"	06-1447/1 од 11 V 1973 година	06-1999/1 од 20 V 1986 година

06 Бр. 2600

Белград, 21 октомври 1986 година

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и социјална  
заштита,  
д-р. Јанко Обочки с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за покрите на курсните разлики по странските кредити, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

### ИСПРАВКА

#### НА ЗАКОНОТ ЗА ПОКРИТИЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО СТРАНСКИТЕ КРЕДИТИ

Во член 5 став 1 точка 11 по бројот: „2011“ треба да стои бројот: „2012“.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 12 ноември 1986 година.

### НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 5 став 2 од Уредбата за Сервисот за биротехнички работи на сојузните органи на управата и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се разрешува од должноста директор на Сервисот за биротехнички работи на сојузните органи на управата и сојузните организации Никола Вукановиќ, со 31 октомври 1986 година, поради истекот на времето на кое е назначен.

Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С. п. п. бр. 1816  
3 ноември 1986 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 5 став 2 од Уредбата на Сервисот за биротехнички работи на сојузните органи на управата и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ”, бр. 13/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЕРВИСОТ ЗА БИРОТЕХНИЧКИ РАБОТИ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

За директор на Сервисот за биротехнички работи на сојузните органи на управата и сојузните организации се назначува м-р Станимир Стаменковски, порано заменик на директорот на укинатата Сојузна дирекција за резерви на индустриски производи.

С. п. п. бр. 1817  
3 ноември 1986 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 245 став 5 од Законот за основите на системот за државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Сојузниот извршен совет се назначува Невенка Печар, досегашен помошник на сојузниот секретар за пазар и општи стопански работи.

С. п. п. бр. 1819  
3 ноември 1986 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

За советник на претседателот на Сојузниот комитет

за законодавство се назначува Соња Мирковиќ, раководител на група во Сојузниот комитет за законодавство.

С. п. п. бр. 1822  
25 септември 1986 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљариќ, с. р.

### СОДРЖИНА:

Страна

- |  |      |
|--|------|
| 894. Статут на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини   | 1761 |
| 895. Одлука за потврдување на Статутот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини  | 1766 |
| 896. Одлука за измени на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот   | 1767 |
| 897. Правилник за обрасците на службените легитимации на овластените старешини во организите за безбедност на Југословенската народна армија и воената полиција  | 1768 |
| 898. Правилник за условите за формирање лаборатории за преглед на водомери   | 1771 |
| 899. Правилник за техничките нормативи за носечките челични конструкции  | 1772 |
| 900. Наредба за измена на Наредбата за ставање на границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија спрема Република Италија под постојан ветеринарски надзор и спроведување на одделни мерки во граничните општини заради спречување на внесување и ширење на заразни болести лигавка и шап | 1776 |
| 901. Наредба за утврдување на највисокиот износ до кој може да се определи пензијата и додатокот кон пензијата од 1 јули 1986 година   | 1776 |
| 902. Одлука за усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица   | 1777 |
| 903. Одлука за материјалното обезбедување на вдовица што не ги исполнува условите за семејна пензија   | 1777 |
| 904. Одлука за дополнително на Деловникот на Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници  | 1778 |
| 905. Список на готови лекови за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 година   | 1778 |
| 906. Список на готови лекови во нови форми, пакувања, дози, со променети називи и начин на издавање за чие пуштање во промет е дадено одобрение во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 година  | 1784 |
| 907. Список на готови лекови и форми или пакувања на готови лекови за кои е донесено решение за укинување на одобрението за пуштање во промет во периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 година  | 1788 |
| Исправка на Законот за покривање на курсните разлики по странските кредити   | 1793 |
| Назначувања и разрешувања  | 1793 |

**НОВО**

**АКТУЕЛНО**

**ВАЖНО**

## **ИЗВЕСТУВАЊЕ**

Во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 57 од 24 октомври 1986 година е објавена Одлуката за документацијата за остварување на правото за покритие на курсните разлики по странски кредити, Упатството за пополнување на обрасците и обрасците НБЈ – КР – 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

### **ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ ОБРАСЦИТЕ:**

1. Образец НБЈ – КР – 1 ЗА ФИНАНСИСКИ КРЕДИТИ
2. Образец НБЈ – КР – 2 ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ
3. Образец НБЈ – КР – 3 ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 6 НА ЗАКОНОТ
4. Образец НБЈ – КР – 4 ЗА СТОКОВНИ КРЕДИТИ (клириншко валутно подрачје)
5. Образец НБЈ – КР – 5 ЗА СТРАНСКИ КРЕДИТИ
6. Образец НБЈ – КР – 6 ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОД ЧЛ. 21 НА ЗАКОНОТ

Обрасците се отпечатени во комплекти по четири обрасци и еден комплет е доволен за едно барање или за повеќе барања од определена област.

**Цена на еден комплет е 1.500:-**

Покрај обрасците НИУ Службен лист на СФРЈ издаде книга (брошура) со обрасците:

### **КУРСНИ РАЗЛИКИ ПО ОСНОВА НА ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА И ПО ОПРЕДЕЛЕНИ КОНВЕРТИРАНИ КРЕДИТИ**

Оваа книга ги обработува сите прописи од областа на курсните разлики, дава коментари, подробни упатства и објасненија по прашањето на курсните разлики. Исто така се обработени примери за пополнување на обрасците, како и сето друго што е врзано за остварувањето на правото на курсна разлика.

Книгата е печатена во ограничен број примероци, на српскохрватски јазик.

**Цена 1.500.-**

**Порачки прима: НИУ Службен лист на СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1. Поштенски фах 226, телефони 651-671 и 651-985, телекс 11756.**

